



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 12 мај 1972
Скопје
Број 14
Год. XXVIII

Претплатата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

113.

Врз основа на член 17 од Законот за формирање општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70); Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА НА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО

1. Организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет или со преработка на кравјо и овчо млеко (во понатамошниот текст: млекото) ќе купуваат свежо млеко од организациите на здружениот труд што сами го произвеле, договориле или организирале производство во кооперација со индивидуални производители — по цена која не може да биде пониска од 0,55 динари за една маслена единица, франко собирно место на продавачот, лактофриз или подвижна цистерна.

Организацијата на здружениот труд која договара и организира производство на млеко во кооперација со индивидуални производители, ќе го презема млекото од индивидуалниот производител произведено во таа кооперација по цена од став 1 на оваа точка франко — собирно место на организацијата на здружениот труд или франко — лактофриз или франко — подвижна цистерна.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на кравјото млеко ако во поглед на квалитетот ги исполнува следните услови:

1) да има специфична тежина од 1,029 до 1,034;
2) степенот на механичката нечистота на филтер кругчето да не ја минува третата класа (според скалата 1—5 на Институтот за млекарство во Југославија);

3) степенот на киселоста да не е поголем од 7,0°, сметајќи според Соклет—Хенкел;

4) времето на обезбојувањето на метиленското синило да изнесува најмалку два часа, сметајќи по оригиналната метода на Орли Јенсен, со таблетките со стандардно количество на метиленско синило;

5) да има најмалку 3,2% млечна маст, определена според методата на Гербер;

6) да не е произведено од крави лекувани со арсеник, жива или со други лекови што преминуваат во млекото за време на лекувањето и за време до 5 дена по лекувањето;

7) да не содржи антибиотици;

8) да е оладено на температура од најмалку 12°C.

3. Цената на кравјото млеко од точката 1 на оваа одлука се намалува:

1) за 0,05 динари по 1 литар ако млекото не е оладено на температура од најмалку 12°C;

2) за 0,10 динари по 1 литар — ако времето на обезбојувањето на метиленското синило изнесува од 1 час и 46 минути до 1 час и 59 минути;

3) за 0,15 динари по 1 литар — ако времето на обезбојувањето на метиленското синило изнесува од 1 час и 31 минута до 1 час и 45 минути;

4) за 0,17 динари по 1 литар, ако времето на обезбојувањето на метиленското синило изнесува од 1 час и 16 минути до 1 час и 30 минути.

4. Цената од точката 1 на оваа одлука се однесува на овчото млеко ако тоа во поглед на квалитетот ги исполнува следните услови:

1) да има специфична тежина од 1,031 до 1,036;

2) степенот на механичката нечистота на филтер кругчето да не ја минува четвртата класа (според скалата 1—5 на Институтот за млекарство во Југославија);

3) степенот на киселоста да не е поголем од 9,5° сметајќи според Соклет — Хенкел;

4) времето на обезбојувањето на метиленското синило да изнесува најмалку 20 минути, сметајќи по оригиналната метода на Орли Јенсен, со таблетките со стандардно количество на метиленското синило;

5) да има најмалку 4% млечна маст, определена според методата на Гербер;

6) да не е произведено од овци лекувани со арсеник, жива или со други лекови што преминуваат во млекото за време на лекувањето и за време до 5 дена по лекувањето;

7) да не содржи антибиотици;

8) да е оладено на температура од најмалку 12°C.

5. За овчо млеко што не е оладено на температура од најмалку 12°C цената од точката 1 на оваа одлука се намалува за 0,05 динари по еден литар.

6. Ако времето на обезбојувањето на метиленското синило кај овчото млеко изнесува до 20 минути, цената од точката 1 на оваа одлука да не се однесува на таквото млеко.

7. Квалитетот на млекото се утврдува на собирното место од точката 1 на оваа одлука.

Начинот на утврдувањето на квалитетот на млекото странките го договараат спогодбено.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1972 година.

Бр. 12-1306/2
19 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богосев, с.р.

114.

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 9/65 и 5/67), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 1972 ГОДИНА

1. На организациите на здружениот труд што произведуваат кравјо и овчо млеко, на индивидуалните производители што произведуваат кравјо и овчо млеко во кооперација и на организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет и преработка на кравјо и овчо млеко (во понатамошниот текст: корисниците на премијата) им се исплатува премија:

1) во износ од 0,20 динари по 1 литар на организациите на здружениот труд што произведуваат кравјо и овчо млеко, како и на индивидуалните производители за млекото произведено во кооперација и испорачано на соодветни организации на здружениот труд;

2) во износ од 0,10 динари по 1 литар на организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет и преработка на кравјо и овчо млеко.

2. Премијата од точката 1 подточка 1) на оваа одлука ќе се исплатува за кравјо млеко ако содржи најмалку 3,2% млечна маст, а за овчо млеко ако содржи најмалку 4% млечна маст и ако е произведено односно продадено од 1 април до 31 декември 1972 година.

За кравјо млеко кое содржи помалку од 3,2% млечна маст и за овчо млеко што содржи помалку од 4% млечна маст не може да се остварува премија, ниту количините на таквото млеко можат да се пресметуваат на количини на млеко со 3,2% односно со 4% млечна маст заради остварување на премија.

За кравјо млеко кое содржи повеќе од 3,2% до 4,2% млечна маст се врши пресметување на количините на таквото млеко на количини на млеко со 3,2% млечна маст.

За овчо млеко кое содржи повеќе од 4% до 6% млечна маст се врши пресметување на количините на таквото млеко на количини на млеко со 4% млечна маст.

Кравјото млеко кое содржи повеќе од 4,2% млечна маст се пресметува како да содржи 4,2% млечна маст, а овчото млеко кое содржи повеќе од 6% млечна маст се пресметува како да содржи 6% млечна маст.

3. Премијата за кравјо и овчо млеко од точката 1 под 1 од оваа одлука, ќе им се исплатува само на оние корисници на премијата — кои за производство на тоа млеко вовеле матично книговодство, селекција и контрола на продуктивноста на молзните крави и овци, односно кои склучиле договор за производство на кравјо и овчо млеко во кооперација со соодветна организација на здружениот труд.

4. Премијата од точката 1 на оваа одлука се исплатува по поднесувањето на барање за исплата на премијата, со тоа што корисникот на премијата е должен во рок од 3 месеци од денот на исплатата на премијата да поднесе доказ дека тој или купувачот односно нивните погони или продавници во тој рок оствариле премија од 0,10 динари по 1 литар пресметана количина кравјо или овчо млеко која се обезбедува од буџетот на општината. Ако до истекот на рокот од три месеци не го поднесе тој доказ, корисникот на премијата е должен наплатената премија да ја врати во рок од 8 дена.

5. Премијата од точка 1 подточка 1) на оваа одлука ќе се исплатува и за набавено кравјо млеко од други подрачја на Југославија во висина на износот на премиите што ќе ги остварат производителите на тоа подрачје.

6. Премијата според одредбите на оваа одлука се исплатува од средствата на републичкиот буџет за 1972 година.

7. Одредбите на оваа одлука се однесуваат и на основните организации на здружен труд со својство на правно лице.

8. Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, во спогодба со републичкиот секретар за финансии да донесе поблиски прописи за начинот на постапката за остварување на премијата од оваа одлука, како и да ја утврди документацијата што корисниците на премијата треба да ја приложат кон барањето за премија.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 април до 31. XII. 1972 година.

Бр. 12-1306/3

19 април 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

115.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71) и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за образување одбор на Извршниот совет бр. 12-372/1 од 7. II. 1972 година, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. Во одборите на Извршниот совет се именуваат:

1. Во Одборот за стопанство:

а) за претседател:

— Драган Захариевски, потпретседател на Извршниот совет;

б) за членови:

1. Ванчо Близнаковски, член на Извршниот совет — републички секретар за труд;

2. Никола Горичан, претседател на Комитетот за туризам и угостителство;

3. д-р инж. Јанко Лазаревски, член на Извршниот совет — републички секретар за земјоделство и шумарство;

4. Стојан Маткалиев, член на Извршниот совет — републички секретар за индустрија и трговија;

5. Андон Макрадули, член на Извршниот совет — републички секретар за финансии;

6. Павле Тасевски, член на Извршниот совет — директор на Републичкиот завод за општествено планирање;

7. Горѓи Оровчанов, член на Извршниот совет;

8. Александар Шумковски, член на Извршниот совет — републички секретар за економски односи со странство; и

9. Јовко Јовковски, директор на Републичкиот завод за урбанизам, станбени и комунални прашања.

2. Во Одборот за образование, наука и култура:

а) за претседател:

— Мети Крлиу, потпретседател на Извршниот совет;

б) за членови:

1. Живко Василевски, претседател на Комитетот за физичка култура;

2. Љупчо Копровски, член на Извршниот совет — републички секретар за образование и наука;

3. Деса Миљовска, член на Извршниот совет — републички секретар за култура;

4. Фахри Мехмет-Каја, член на Извршниот совет — републички секретар за информации;

5. Горѓи Оровчанов, член на Извршниот совет.

3. Во Одборот за здравство и социјална политика:

а) за претседател:

— Мети Крлиу, потпретседател на Извршниот совет;

б) за членови:

1. Ванчо Близнаковски, член на Извршниот совет — републички секретар за труд;

2. д-р Вулнет Старова, член на Извршниот совет — републички секретар за здравство и социјална политика;

3. Душко Георгиевски, директор на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија;

4. Младен Павловски, член на Сојузната заедница за здравствено осигурување;

5. Коста Петров, секретар на Заедницата за здравствени установи на Македонија.

4. Во Одборот за внатрешна политика и комунален систем:

а) за претседател:

— Јездимир Богдански, член на Извршниот совет;

б) за членови:

1. м-р Љупчо Арнаудовски, член на Извршниот совет — републички секретар за внатрешни работи;

2. Јовко Јовковски, директор на Републичкиот завод за урбанизам, станбени и комунални прашања;

3. Димче Козаров, член на Извршниот совет — републички секретар за правосудство;

4. Методија Стефановски, член на Извршниот совет — републички секретар за народна одбрана;

5. Ѓорѓи Џаца, член на Извршниот совет — републички секретар за законодавство и организација;

6. Лазар Лабачески, секретар на Извршниот совет.

5. Во Одборот за прашања на односите со странство:

а) за претседател:

— Иван Гиновски, член на Извршниот совет;

б) за членови:

1. м-р Љупчо Арнаудовски, член на Извршниот совет — републички секретар за внатрешни работи;

2. Никола Бошале, член на Секретаријатот на ЦК СКМ;

3. Благој Михов, секретар на Секретаријатот за односи со странство на Извршниот совет;

4. Мехмет Фахри-Каја, член на Извршниот совет — републички секретар за информации;

5. Методија Стефановски, член на Извршниот совет — републички секретар за народна одбрана;

6. Тошо Поповски, член на Извршниот одбор на Републиката конференција на ССРМ;

7. Александар Шумковски, член на Извршниот совет — републички секретар за економски односи со странство; и

8. Цветан Грозданов, претседател на Републиката комисија за културни врски со странство.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-702/1

7 февруари 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

116.

Врз основа на член 19 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71) и Одлуката за изменување на Одлуката за образување на постојани комисии на Извршниот совет бр. 12-369/1 од 7. II. 1972 година, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПОСТОЈАНИТЕ КОМИСИИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. Во постојаните комисии на Извршниот совет се именуваат:

1. Во Административната комисија:

а) за претседател:

— Ѓорѓи Џаца, член на Извршниот совет;

б) за членови:

1. Ванчо Близнаковски, член на Извршниот совет;

2. Иван Гиновски, член на Извршниот совет.

2. Во Комисијата за помилувања:

а) за претседател:

— Јездимир Богдански, член на Извршниот совет;

б) за членови:

1. Деса Миљовска, член на Извршниот совет, и

2. д-р Вулнет Старова, член на Извршниот совет.

3. Во Комисијата за кадровски прашања:

а) за претседател:

— Драган Захариевски, потпретседател на Извршниот совет;

б) за членови:

1. Ванчо Близнаковски, член на Извршниот совет;

2. Љупчо Копровски, член на Извршниот совет;

3. Стојан Маткалиев, член на Извршниот совет;

4. Ѓорѓи Оровчанов, член на Извршниот совет;

5. Иван Гиновски, член на Извршниот совет;

6. Трајко Кецаковски, секретар на Секретаријатот за кадровски прашања во Извршниот совет.

4. Во Комисијата за одликувања:

а) за претседател:

— Мети Крлиу, потпретседател на Извршниот совет;

б) за членови:

1. Фахри Мехмет-Каја, член на Извршниот совет;

2. Методија Стефановски, член на Извршниот совет;

3. Трајко Кецаковски, секретар на Секретаријатот за кадровски прашања во Извршниот совет;

4. Лазар Лабачески, секретар на Извршниот совет.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-703/1

7 февруари 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

117.

Врз основа на член 21 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71) и Одлуката за образување на стручни совети на Извршниот совет бр. 12-537/1 од 19. I. 1972 година, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА СТРУЧНИТЕ СОВЕТИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. Во стручните совети на Извршниот совет се именуваат:

1. Во Стручниот совет за прашањата на пазарот и цените:

а) за претседател:

— д-р инж. Јанко Лазаревски, член на Извршниот совет — републички секретар за земјоделство и шумарство.

б) за членови:

1. Стојан Маткалиев, член на Извршниот совет — републички секретар за индустрија и трговија;

2. Александар Нанчев, директор на Републичкиот завод за цени;

3. Младен Павловски, член на Сојузната заедница за здравствено осигурување; и

4. Александар Шумковски, член на Извршниот совет — републички секретар за економски односи со странство.

2. Во Стручниот совет за прашањата на надворешнотрговскиот и девизниот систем:

а) за претседател:

— Александар Шумковски, член на Извршниот совет — републички секретар за економски односи со странство.

б) за членови:

1. Божин Божиновски, републички девизен инспектор;

2. Ванде Вандевски, заменик републички секретар за индустрија и трговија;

3. Атанас Кацујани, заменик на генералниот директор на Стопанската банка — Скопје;

4. Павлина Топукова, раководител на група во Републичкиот завод за општествено планирање;

5. д-р Никола Узунов, вонреден професор на Економскиот факултет во Скопје; и

6. Морис Шапи, потпретседател на Стопанската комора на Македонија.

3. Во Стручниот совет за прашањата од кредитно-монетарниот систем:

а) за претседател:

— Бранко Богоев, помошник на републичкиот секретар за финансии;

б) за членови:

1. Владо Георгиевски, советник во Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје;

2. Атанас Кацујани, заменик на генералниот директор на Стопанската банка — Скопје;

3. Ристо Пакетчиев, виш советник во Народната банка на Македонија;

4. Ташо Стојановски, директор на дирекција во Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје;

5. Костадин Тузаров, заменик на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање;

6. Борче Чаловски, помошник секретар на секретаријат во Стопанската комора на Македонија;

7. м-р Бранко Живковиќ, советник во Републичкиот секретаријат за финансии.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-712/1

19 јануари 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

118.

Врз основа на член 67 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ВО СКОПЈЕ

I. Се именуваат за членови на Конкурсната комисија за именување директор на Центарот за слух, говор и глас во Скопје:

1. прим. д-р Пенчо Шукарев, на работа во Клиниката за уво, нос и грло во Скопје;

2. д-р Димитар Ефински, на работа во Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Скопје; и

3. Вера Димитрова, правник во Собранието на СРМ.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-687/1

3 март 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

119.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД

I. Се именува за помошник на републичкиот секретар за труд Живко Серафимовски, досегашен шеф на Развојната служба во Главната дирекција на Прехранбениот комбинат „Жито-Македонија“ во Скопје.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-688/1

3 март 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

120.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД

I. Се именува за помошник на републичкиот секретар за труд Крсте Нелковски, од Скопје.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-689/1

3 март 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

121.

Врз основа на член 67 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД ВО СКОПЈЕ

I. Се именуваат за членови на Конкурсната комисија за именување директор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид во Скопје:

1. прим. д-р Стефан Чакар, на работа во Клиниката за уво, нос и грло во Скопје;

2. Драган Христовски, член на Извршниот одбор на Сојузот на слепите на Македонија;

3. Димче Кираџиски, претседател на Републичкиот фонд за социјална заштита.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-690/1

3 март 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

122.

Врз основа на член 67 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ ВО БИТОЛА

I. Се именуваат за членови на Конкурсната комисија за именување директор на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух во Битола:

1. прим. д-р Христо Христов, отоларинголог во Медицинскиот центар — Битола;

2. Исмет Куртаџиќ, стручен соработник во Републичкиот завод за социјални прашања — Скопје;

3. Сотир Манели, судија на Окружниот суд во Битола.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-691/1
3 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

123.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 21 од Статутот на Природно-математичкиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот членови на Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје на:

1. Александар Пемов,
2. Ванчо Цветковски,
3. Ванчо Апостолов.

II. За членови на Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. Ристо Групче, директор на Природно-научниот музеј во Скопје;
2. Иван Трајковски, професор во Гимназијата „Раде Јовчевски-Корчагин“ — Скопје, и
3. Ратка Минанева, дипл. хемичар во ОХИС — Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-692/1
3 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

124.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 18 од Статутот на Правниот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот членови на Советот на Правниот факултет во Скопје на:

- Александар Стојановски,
- Вера Димитрова.

II. За членови на Советот на Правниот факултет во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. Киро Ивановски, судија на Окружниот суд во Скопје,
2. Вера Терзиева, советник во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-693/1
3 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

125.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 20 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот членови на Советот на Медицинскиот факултет во Скопје на:

- Лазар Лабачевски,
- Душко Стоевски.

II. За членови на Советот на Медицинскиот факултет во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. д-р Стојан Медаров, управник на Специјалната болница за белодробна туберкулоза Јасеново — Титов Велес, и
2. д-р Димитар Котевски, директор на Медицинскиот центар во Битола.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-694/1
3 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

126.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 23 од Статутот на Филозофскиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот на Советот на Филозофскиот факултет во Скопје на:

- Јела Марковска,
- Владо Василевски.

II. За членови на Советот на Филозофскиот факултет во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. Олга Иванова, асистент на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — Скопје,
2. Исмаил Исмаил, уредник во РТВ Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-695/1
3 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

127.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 24 од Статутот на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот членови на Советот на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје на:

- Борис Бошковски,
- Љубинка Маленкова.

II. За членови на Советот на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. Ристо Поповски, општествен работник во ЦК СКМ, и
2. Ѓорѓи Милановски, дипл. инженер во Градежното претпријатие „Гранит“ — Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-696/1

3 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

128.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 24 од Статутот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот член на Советот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје на:

- инж. Александар Ивановски.

II. За член на Советот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, со мандат од две години, се именува:

- Тодор Барзов, дипл. инженер во Металскиот завод „Тито“ во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-697/1

3 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

129.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 42 од Статутот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот членови на Советот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје на:

- Милан Глигоров,
- Столе Стојчев.

II. За членови на Советот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. д-р инж. Методија Караџозов, на работа во ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, и
2. инж. Ангелко Николовски, на работа во Индустријата „Треска“ — Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-698/1

3 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

130.

Врз основа на член 42 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИСОКАТА МУЗИЧКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ**

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот член на Советот на Високата музичка школа во Скопје на:

- Вера Битољану.

II. За член на Советот на Високата музичка школа во Скопје, со мандат од две години, се именува:

1. Стојан Стојков, професор во Музичкото училиште во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-699/1

3 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

131.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 12 од Статутот на Вишата економска школа во Прилеп, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот член на Советот на Вишата економска школа во Прилеп на:

— Миладин Петровски.

II. За член на Советот на Вишата економска школа во Прилеп, со мандат од две години, се именува:

1. Стеван Јакимовски, на работа во Филијалата на Комерцијално-инвестиционата банка во Прилеп.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-700/1
3 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с.р.

132.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 9/67) и член 27 од Статутот на Институтот за фолклор во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот членови на Советот на Институтот за фолклор во Скопје на:

— Рада Петрова-Малкиќ,

— д-р Тодор Димитровски.

II. За членови на Советот на Институтот за фолклор во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. Ангелина Крстева, кустос во Етнолошкиот музеј во Скопје, и

2. Наим Ејуп, професор на Педагошката академија во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-701/1
3 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с.р.

133.

Врз основа на член 43 став 3 во врска со член 50 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШКОЛСТВОТО

1. Рифат Вела, се именува за заменик директор во Републичкиот завод за унапредување на школството.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-920/1
20 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с.р.

134.

Врз основа на член 7 став 1 и 2 од Законот за извршување на казните лишување од слобода, мерките за безбедност и воспитните мерки („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПРАШАЊАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА КРИВИЧНИТЕ САНКЦИИ ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО

1. Се именува за претседател на Советот за прашањата за извршувањето на кривичните санкции при Републичкиот секретаријат за правосудство, со мандат од четири години

— д-р проф. Фрањо Бачиќ, декан на Правниот факултет во Скопје.

II. За членови:

а) со мандат од четири години:

— м-р Ванчо Проевски, окружен јавен обвинител во Скопје,

— Тодор Деспотовски, судија на Врховниот суд на Македонија,

— Александар Арсов, заменик на републичкиот јавен обвинител,

— Стоимен Михајловски, асистент во Институтот за социолошки политичко-правни истражувања во Скопје.

б) со мандат од две години:

— Ратко Димовски, виш инспектор во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи,

— Милан Паневски, член на Извршниот одбор на Републичката конференција на ССРМ,

— Ацо Бошњаковски, секретар на Градската конференција на Сојузот на младината во Скопје,

— Љупчо Симеонов, педагог во Републичкиот завод за социјални прашања во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-914/1
20 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с.р.

135.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-
публичката управа („Службен весник на СРМ“ бр.
17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД

1. Трајко Бошковски, се именува за советник на
републичкиот секретар за труд.

2. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-910
20 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

136.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-
публичката управа („Службен весник на СРМ“ бр.
17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛ-
НА ПОЛИТИКА

1. Васил Калајциски, се именува за советник на
републичкиот секретар за здравство и социјална
политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-909
20 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

137.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-
публичката управа („Службен весник на СРМ“ бр.
17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

1. Цветан Велјановски, се именува за советник
на републичкиот секретар за народна одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-908
20 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

138.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ре-
публичката управа („Службен весник на СРМ“ бр.
17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО
ПЛАНИРАЊЕ

1. Павлина Топукова, се именува за помошник
на директорот на Републичкиот завод за општестве-
но планирање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-907
20 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

139.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ре-
публичката управа („Службен весник на СРМ“ бр.
17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРА

1. Борис Наумовски, се именува за помошник
на републичкиот секретар за култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-906/1
20 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

140.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ре-
публичката управа („Службен весник на СРМ“ бр.
17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА

1. инж. Ванчо Здравев, се именува за помошник
на републичкиот секретар за индустрија и трговија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-905/1
20 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

141.

Врз основа на член 29 став 3 во врска со член 16 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА

1. Иван Димитровски, помошник на републичкиот секретар за индустрија и трговија, повторно се именува на истата функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр.12-904
20 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с.р.

142.

Врз основа на член 29 став 3 во врска со член 16 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА

1. Миле Стефановски, помошник на републичкиот секретар за индустрија и трговија, повторно се именува на истата функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-903/1
20 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с.р.

143.

Врз основа на член 165 точка 3 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67, 30/68, 56/69 и 32/70), во врска со членот 6 став 1 точка 63 и член 7 од Уставниот закон за спроведување на уставните амнадмани XV до XXXIX на Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 40/71), републичкиот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕТО НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОВИТЕ И НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1971 ГОДИНА

Член 1

Во завршните сметки на Фондовите за 1971 година се искажуваат пренесените средства и пласмајот на средствата од 1970 година и сите промени на средствата во 1971 година што се евидентирани преку жиро-сметката на Фондот кај Службата на општественото книговодство до 31 декември 1971 година.

Со завршната сметка на Фондот за 1971 година како приходи на жиро-сметката на Фондот за таа година се искажуваат и оние приходи што се книжени во корист на Фондот до 31 декември 1971 година и ако тие приходи не привтасале до 31 декември 1971 година на жиро-сметката на Фондот односно иако до тој рок не биле прокнижени како приход на Фондот.

Ако општествено-политичката заедница донесла одлука во смисла на членот 1646 став 3 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, во завршната сметка на фондските на општествено-политичките заедници и на фондските на заедниците на образованието се искажуваат и соодветниот дел на средствата што му се доделени на Фондот на општествено-политичката заедница односно износот на дополнителни средства на Фондот на заедницата на образованието од приходите кои општествено-политичката заедница ги остварила до 31 декември 1971 година а кои се уплатени во буџетот до 31 јануари 1972 година. Исплатите извршени на товар на доделените средства во текот на јануари 1972 година за обврските создадени до 31 декември 1971 година, се искажуваат во соодветните ставки на расходите во билансот на средствата на фондските на општествено-политичките заедници односно на фондските на заедниците на образованието.

Салдото на 31 декември 1971 година во завршната сметка за 1971 година на Фондот на општествено-политичката заедница и на Фондот на заедницата на образованието го сочинуваат средствата на жиро-сметката на 31 декември 1971 година и средствата распоредени во смисла на ставот 3 од овој член до 31 декември 1972 година, намалени за износот на извршените исплати во текот на јануари 1972 година за обврските создадени до 31 декември 1971 година.

По кредитите што се користат и отплатуваат, а кои се дадени од некој од фондските, банката (ако користењето на отплатната служба се врши преку банката), фондот односно работната или друга самоуправна организација на која фондот ѝ е доделен на управување (ако користењето и отплатната служба се вршат преку Фондот односно преку работната или друга самоуправна организација на која фондот ѝ е даден на управување) ќе пресметаат под 31 декември 1971 година камата — интеркаларна и по втасани обврски на должници. За износот на пресметаната интеркаларна камата банката, фондот односно работната или друга самоуправна организација на која фондот ѝ е даден на управување ќе го товари во своето книговодство кредитот во користење во корист на сметката на пресметаната камата по кредитите од средствата на општествените фондови и на општествено-политичките заедници и ќе испостави налог до Службата на општественото книговодство со кој ја задолжува и ја одобрува жиро-сметката на Фондот, а во своето книговодство ќе ја задолжи сметката на пресметаната камата по кредитите од средствата на општествените фондови и на општествено-политичките заедници во корист на сметката на средствата на Фондот. За износот на каматата по втасаните обврски, пресметана под 31 декември 1971 година, ќе се задолжат втасаните обврски во корист на пресметаната камата по кредитите од средствата на општествените фондови и на општествено-политичките заедници.

Состојбата на кредитите во завршната сметка на Фондот ќе се искаже без каматата која е под 31 декември 1971 година пресметана и прокнижена кај банката, кај Фондот односно кај работната или друга самоуправна организација на која фондот ѝ е даден на управување, а не е евидентирана преку жиро-сметката на банката кај Службата на општественото книговодство до 31 декември 1971 година.

За состојбата на кредитите дадени од Фондот, според книговодството на банката, Фондот односно работната или друга самоуправна организација на

која Фондот ѝ е даден на управување да биде усогласена со состојбата на тие кредити на жиро-сметката на Фондот — банката, Фондот односно работната или друга самоуправна организација на која Фондот ѝ е даден на управување ќе ја внесе во пописот на партиите на кредитите (на обрасците ИнУ-1 и Ин-2) состојбата на кредитите со пресметаната прокнижена а ненаплатена камата, и од вкупниот збир ќе ја одбие состојбата на сметките на кои е прокнижена наплатената камата.

Под 31 декември 1971 година банките, врз основа на договорот склучен со Фондот, ќе испостават на товар на средствата на Фондот налог за надомест за услугите извршени по кредитите дадени од средствата на Фондот.

Член 2

Завршната сметка на фондовите за 1971 година, се состои од:

- 1) билансот на Фондот на 31 декември 1971 година, а за средствата за запослување — од соодветните обрасци за формирањето и распределбата на тие средства;
- 2) извештајот на кредитите во користење и отплата и за втасаните обврски;
- 3) извештајот за работењето.

Член 3

Кон завршната сметка на Фондот за 1971 година се прилага записник за текот на седницата на собранието на општествено-политичката заедница односно на органот на управувањето на Фондот на која е донесена завршната сметка.

Член 4

Завршната сметка на Фондот за 1971 година се составува врз основа на податоците на Фондот, банката односно работната или друга самоуправна организација на која Фондот ѝ е даден на управување.

Ако Фондот давал кредити преку банката, завршната сметка на Фондот се составува и врз основа на податоците што банката ќе му ги достави на Фондот односно на работната или друга самоуправна организација на која Фондот ѝ е даден на управување. Во тој случај банката ќе му достави на Фондот односно на работната или друга самоуправна организација на која Фондот ѝ е даден на управување и податоци за почетната состојба, прометот и состојбата на сметката на каматата пресметана на 31 декември 1971 година по кредитите дадени од Фондот. Овие податоци банката е должна да ги достави до 20 февруари 1972 година, со тоа посебно да ја искаже состојбата на интеркаларната камата, а таа не е спроведена преку жиро-сметката кај Службата на општественото книговодство на 31 декември 1971 година.

Состојбата на средствата, состојбата на изворите на средствата, состојбата на потрошокот на средствата и состојбата на примените и дадените кредити, се утврдуваат врз основа на податоците на Фондот, банката односно работната или друга самоуправна организација на која Фондот ѝ е даден на управување и врз податоците на Службата на општественото книговодство.

Член 5

Завршната сметка на Фондот за 1971 година ја составува Фондот, а завршната сметка на фондот даден на управување на работната или друга самоуправна организација — работната или друга самоуправна организација на која Фондот ѝ е даден на управување.

Член 6

Извештајот за работењето на Фондот го составува Фондот односно работната или друга самоуправна организација на која Фондот ѝ е даден на управување на начинот и во обемот што им одговараат на потребите на Фондот и на општествено-политичката заедница што го основала Фондот.

Извештајот за работењето на Фондот од ставот 1 на овој член содржи особено: општи податоци за Фондот; преглед и анализа и целокупното работење на Фондот и анализа на постигнатите резултати на дејноста на Фондот; податоци за остварените приходи и за извршените расходи на Фондот, што се предвидени со планот за 1971 година, и податоци за резултатите на дејноста на Фондот во однос на неговите функционални расходи и на финансирањето на инвестиции; услови под кои Фондот ја вршел својата дејност; податоци за обврските на Фондот по основ на непосредно финансирање и податоци за одобрените и неискористените кредити; податоци за побарувањата на Фондот по втасани а неисплатени анuitети и за мерките преземени за наплата на тие анuitети; податоци за обврските на Фондот по основ на примените кредити и за средствата на Фондот орочени кај банката, како и други податоци од значење за работењето на Фондот.

Член 7

Завршната сметка на Фондот за 1971 година ја донесува до 30 април 1972 година органот на управувањето на Фондот односно органот на управувањето на работната или друга самоуправна организација на која Фондот ѝ е даден на управување.

Член 8

Завршната сметка на Фондот за 1971 година се доставува, во рок од 10 дена од денот на нејзиното донесување, во два примерка до Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на Фондот и во еден примерок до надлежното собрание на општествено-политичката заедница.

Член 9

Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на Фондот ќе му издаде на подносителот, што ќе достави уредна завршна сметка на Фондот за 1971 година, потврда за приемот на завршната сметка, и тоа во рок од три дена од денот на приемот.

Ако завршнаа сметка не ги содржи сите делови наведени во членот 2 на овој правилник и ако кон завршната сметка не е приложен записникот од членот 3 на овој правилник, ќе се смета дека завршната сметка не е поднесена и Службата на општественото книговодство писмено ќе го извести подносителот на завршната сметка за тоа во рок од три дена од денот на приемот на завршната сметка.

Член 10

Фондот и работната односно друга самоуправна организација на која Фондот ѝ е даден на управување се должни со завршната сметка за 1971 година да ѝ поднесат на Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на Фондот и налози на уплатување на разликата помеѓу износите на обврските спрема општествената заедница утврдени до крајот на годината и аконатаиите на тие обврски уплатени во текот на годината.

Ако со решението на Службата на општественото книговодство за завршната сметка е утврдено дека постојат ненамирените обврски спрема општествената заедница, или дека обврските спрема општествената заедница се намирени во износ поголем отколку што изнесуваат според тоа решение, Службата на општественото книговодство во рок од 10 дена од денот на приемот на решението ќе изврши наплата на ненамирените обврски спрема општествената заедница односно враќање на повеќе наплатените износи — по налозите односно по барање за враќање што го поднесол Фондот или работната односно друга самоуправна организација на која Фондот ѝ е даден на управување. Наплатата на ненамирените обврски ги товари средствата на Фондот од тековната година, а враќањето на повеќе наплатените обврски се книжи во корист на средствата на Фондот во тековната година.

Член 11

Службата на општественото книговодство ќе изработи до 20 мај 1972 година збирни прегледи на завршните сметки на фондовите за 1971 година, и тоа по видовите на фондовите и според општествено-политичките заедници од кои се основани фондовите односно чии се средствата за кредитирање на инвестиции во стопанството.

Член 12

Завршната сметка на фондовите за 1971 година се составува на следните обрасци, и тоа за:

1) Фондот на Републиката за кредитирање на побрзиот стопански развиток на недоволно развиените краишта на образецот ЗСФНП-1 — Биланс на фондот за кредитирање на побрзиот стопански развиток на недоволно развиените краишта на 31 декември 1971 година;

2) Фондовите на заедниците на образованието — на образецот ЗСОБ-1 — Биланс на средствата за образование и воспитување — на 31 декември 1971 година и на образецот ЗСОБ-2 — Преглед на потрошокот на средствата за образование и воспитување по видовите установи — од 1 јануари до 31 декември 1971 година;

3) Фондовите на определени форми на општествената заштита на децата — на образецот ЗСФДД-1 — Биланс на Фондот за додатокот на деца на 31 декември 1971 година, на образецот ЗСФДЗ-1 — Биланс на фондот за непосредна детска заштита на 31 декември 1971 година, и на образецот ЗСФДЗ-2 — Преглед на потрошокот на средствата на Фондот за непосредна детска заштита по формите на заштитата — од 1 јануари до 31 декември 1971 година;

4) Фондовите на општествено-политичките заедници, за Републичкиот фонд за води и за Републичкиот фонд за финансирање на научните дејности — на образецот ЗСФОПЗ-1 — Биланс на (назив на Фондот на општествено-политичката заедница) — на 31 декември 1971 година;

5) средствата на инвестиции во стопанството на Социјалистичка Република Македонија — на образецот ЗСЗС-1 — Биланс на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството — на 31 декември 1971 година;

6) Фондови на заедничките резерви — на образецот ЗСЗР-1 — Биланс на фондовите на заедничките резерви — на 31 декември 1971 година;

7) средствата за запослување — на образецот ЗСЗ-1 — Пресметка на остварениот придонес за запослување за 1971 година, на образецот ЗСЗ-2 — Приходи и расходи на средствата за материјално обезбедување за 1971 година, на образецот ЗСЗ-3 — Приходи и расходи на средствата за подготвување на работни луѓе заради запослување за 1971 година и на образецот ЗСЗ-4 — Приходи и расходи на средствата за заедничките работи на запослувањето за 1971 година.

Покрај овој член наведените обрасци, заводот за запослување поднесува и заклучен лист составен по контниот план кој се применува за средствата за запослувањето.

Обрасците наведени во ставот 1 од овој член се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Заради овозможување механографска обработка на податоците за завршните сметки, работните организации што ги издаваат обрасците можат обрасците од овој член да ги печатат според димензиите и другите технички услови што ќе ги определи Службата на општественото книговодство.

Член 13

За секој фонд од овој правилник чии средства се користени во вид на кредит, се составуваат извештаи на обрасците на Службата на општествено-книговодство, и тоа на:

1) образецот Ин У-1 Извештај за инвестиционите кредити во користење и за средствата за учество, пречекорување и гаранции на 31 декември 1971 година;

2) образецот Ин-2 Извештај за кредитите во отплата и за втасаните обврски на 31 декември 1971 година.

Извештаите од ставот 1 на овој член се прилагаат кон завршната сметка.

Член 14

Пополнувањето на обрасците наведени во членот 12 од овој правилник се врши врз основа на податоците од евиденцијата на фондот или работната односно друга самоуправна организација на која Фондот и е даден на управување и врз податоците од обрасците ИнУ-1 и Ин-2 (член 13).

Обрасците ИнУ-1 и Ин-2 ги пополнуваат банките преку кои се дадени кредитите од средствата на фондовите на овој правилник. Во овие обрасци под посебни редни броеви се внесуваат податоци за секоја партија на кредитите во користење односно во отплата. Пополнувањето на одделните колони се врши според важечките упатства од Службата на општественото книговодство, ако со овој правилник не е определено поинаку.

Издвојувањата во резервата на заедницата на образованието, што се вршат според важечките републички прописи, се искажуваат на образецот ЗСОБ-1.

Заедниците на образованието што издвојуваат средства на резервата на посебна сметка, издвоените средства во текот на годината ги искажуваат под редниот број 44 а состојбата и движењето на тие средства под редните броеви 56 до 59; според тоа, тоа не го искажуваат под редните броеви 26 и 54.

Ако средствата на резервите на заедницата на образованието не се пренесуваат на посебна сметка, тие евидентно се искажуваат, и тоа под ред. бр. 26 — пресметан износ на резервата во текот на годината и под ред. бр. 54 — состојба на слободните средства на резервата на 31 декември 1971 година. Според тоа заедниците тоа не го искажуваат под ред. бр. 44 и под редните броеви 56 до 59.

Кредити кај кои како обврзник се појавува општествено-политичката заедница или друго правно лице, не се искажуваат како кредити одобрени на заедницата на образованието во колоната 3 под редните броеви 2, 17, 21 и 49. По тоа кредити заедницата на образованието ќе ја искаже само отплатата на втасаниот ануитет под ред. бр. 34, ако обврската на отплатата на ануитетот ја товари заедницата на образованието.

Заедниците на образованието што примаат надоместок за школување на ученици од подрачјето на други заедници на образованието, наплатените износи на надоместоците ги искажуваат под ред. бр. 15. Наплатен надоместок за школување ученици од подрачјето на други заедници на образованието, а заедниците на образованието што го плаќаат тој надоместок платените износи ги искажуваат под ред. бр. 35 Други расходи на образецот ЗСОБ-1.

Заедниците на образованието кои заради заедничко финансирање на установите на образованието и ги пренесуваат средствата на друга заедница на образованието, тие средства ги искажуваат под ред. бр. 35 Други расходи, а заедниците на образованието што тие средства ги имаат — под ред. бр. 19 Други расходи, на образецот ЗСОБ/1.

Во образецот ЗСОБ-2 не се внесува надоместок за школување ученици на подрачјето на други заедници на образованието кога овој надоместок и се плаќа на друга заедница на образованието. Ако надоместокот се пренесува непосредно на установа на образованието, податоците се внесуваат само во колоните 3 до 7 на образецот ЗСОБ-2.

Кога определена установа на образованието ја финансираат повеќе заедници на образованието преку заедницата на образованието на чие подрачје е седиштето на таа установа, дадените средства се искажуваат на образецот ЗСОБ-2, и тоа само кај заедниците на образованието што на установата и дозначиле средства. Ако на установата на образованието непосредно и дозначуваат средства по-

веќе заедници на образованието, дозначените средства ги искажува секоја заедница на образование — во колоните 3 до 7, а во колоните 8, 9 и 10 — само заедницата на образованието на чие подрачје се наоѓа установата на образованието.

Под редните броеви 14, 15 и 16 на образецот ЗСОБ-2 во колоната 9 се внесува бројот на воспитниот персонал.

Под ред. бр. 17 на образецот ЗСОБ-2 во колоната 10 бројот на слушателите се искажува само во случај кога слушателите се оспособуваат за стекнување определена квалификација која одговара на рангот на соодветното училиште. Во случај кога работничките и народните университети организираат само повремени предавања или курсеви на кои учесниците стекнуваат општо образование, бројот на тие слушатели не се запишува во колоната 10 на образецот ЗСОБ-2.

Под реден број 18 на образецот ЗСОБ-2 колоните 8, 9 и 10 се пополнуваат само кога се внесуваат податоци за училишта за кои не е предвидено искажување на податоци на посебни редни броеви (музички училишта, балетски училишта и др.). Кога податоците се внесуваат за завод или за друга слична установа за образование, колоните 8, 9 и 10 на образецот ЗСОБ-2 се пополнуваат.

Ако со републички закон е пропишано уплатите во корист на заедничките резерви на стопанските организации, извршени во текот на 1970 и 1971 година, да им се враќаат на уплатувачите по истекот на определен период, средствата од тие уплати се искажуваат под следните редни броеви на образецот ЗСЗР-1;

На реден број 12 се искажуваат уплатите од средствата на доходот на работните организации на основа одредбите од членот 4 точка 1 од Законот за формирање и употреба на средствата на фондовите на заедничките резерви („Службен гласник на СРМ“, бр. 52/70). Овие средства се враќаат на уплатителите во рокот и условите кои се утврдени со Законот.

— уплатите извршени во текот на 1970 година пренесени од претходната година. Ако тие средства

во завршната сметка за 1970 година се искажани под ред. бр. 10. Средствата од распределбата на општествените придонеси — редовни средства, за износот на тие средства ќе се намалат средствата што се искажуваат под ред. бр. 56 Сопствени средства на Фондот, и тоа од завршната сметка за 1970 година и остатокот ќе се искаже под ред. бр. 1 Сопствени средства пренесени од претходната година во завршната сметка за 1971 година и за тој износ ќе се наголеми износот под ред. бр. 57 Примени кредити и позајмици — туѓи средства на завршната сметка за 1969 година, кој се искажува под ред. бр. 2 Средства од кредити и позајмици пренесени од претходната година во завршната сметка за 1971 година;

— уплатите извршени во текот на 1971 година не се искажуваат под ред. бр. 10 Средства од распределбата на општествените придонеси — редовни средства, туку под ред. бр. 12 чиј назив се менува и гласи: Средства што им се враќаат на уплатителите по истекот на определен период и средства од кредити и позајмици.

Во смисла на ставот 6 од овој член, извршените исплати на втасаните ануитети искажани во колоната 4 под ред. бр. 3 на образецот ЗСФДПЗ-1 не се искажуваат во билансот под редните броеви 1, 15, 30 и 54, ако е носител на обврските (должник) по тој кредит општествено-политичка заедница или друго правно лице.

При пополнувањето на образецот ЗСФДД-1, се искажуваат:

— под ред. бр. 19 — надоместоци за исплатени податоци на деца на кадровци и придонесот на додатокот на деца на другите корисници.

Под изразот „други корисници“ се подразбираат оние корисници што не се опфатени под редните броеви 21, 22 и 23 од овој образец;

— под ред. бр. 26 — сите форми на надоместоци (преноси на средства) на заводите за социјално осигурување по основ на договори за вршење услуги за сметка на Фондот;

Образец ЗСФНП-1

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА

Б И Л А Н С

на Фондот за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта на 31 декември 1971 година

Реден број	О П И С	И З Н О С
1	2	3
I. СРЕДСТВА		
1. Пренесени на средствата		
1	Сопствени средства пренесени од претходната година (ЗСФНП-1 за 1970 година, ред. бр. 39)	
2	Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСФНП-1 за 1970 година, ред. бр. 40)	
3	Вкупно (ред. бр. 1 плус 2)	
од тоа:		
4	Кредити дадени од фондот (ЗСФНП-1 за 1970 година, ред. бр. 35)	
5	Орочени средства (ЗСФНП-1 за 1970 година, ред. бр. 36)	
6	Издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ЗСФНП-1 за 1970 година, ред. бр. 37)	
7	Салдо на жиро сметката (ЗСФНП-1 за 1970 година, ред. бр. 34)	
8	Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3)	
2. Уплати на приходите во тековната година		
9	Примени средства од федерацијата односно републиката за кредитирање	
10	Примени кредити	
11	Примени дотации	
12	Камата по дадени кредити	
13	Други приходи	
14	Вкупно приходите (ред. бр. 9 до 13)	

1	2	3
	3. Ослободени средства	
15	Наплатени отплати по дадени кредити	
16	Вратени орочени средства	
17	Вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи	
18	Вкупно ослободените средства (ред. бр. 15 до 17)	
19	Вкупни средства (ред. бр. 8 плус 14 плус 18)	
II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА		
	1. Непосредни расходи	
20	Пренос на средствата на банката за финансирање без обврска за враќање	
21	Пренос на средствата од делот на каматата на име на работната заедница на фондот	
22	Отплати по примени кредити	
23	Други непосредни расходи	
24	Вкупно расходите (ред. бр. 20 до 23)	
	2. Употреба на средствата	
25	Дадени кредити на банките во текот на годината	
26	Дадени кредити на други организации во текот на годината	
27	Издвоени средства на сметка на орочените депозити	
28	Издвоени средства на исплати за инвестиции	
29	Издвоени средства 10% од гарантниот износ	
30	Издвоени средства за енергетика	
31	Вкупно употребените средства (ред. бр. 25 до 30)	
32	Вкупно употребените средства (ред. бр. 24 плус 31)	
33	Непотрошени средства (ред. бр. 7 плус 14 плус 18 минус ред. бр. 32) = салдо на жиро-сметката на 31 декември 1971 година	
III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ		
34	Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 33)	
35	Кредити дадени од фондот (ред. бр. 4 плус 25 плус 26 минус ред. бр. 15)	
36	Состојба на орочените средства (ред. бр. 5 плус 27 минус ред. бр. 16)	
37	Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ред. бр. 6 плус 28 плус 29 плус 30 минус ред. бр. 17)	
38	Вкупни средства на фондот на 31 декември 1971 година (ред. бр. 34 до 37)	
	Од тоа:	
39	Сопствени средства (ред. бр. 38 минус ред. бр. 40)	
40	Туѓи средства (ред. бр. 2 плус 10 минус ред. бр. 22)	

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСОБ-1

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА _____

Б И Л А Н С
НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ
НА 31 ДЕКЕМВРИ 1971 ГОДИНА

Реден број	О П И С	ИЗНО
1	2	3
I. СРЕДСТВА		
	1. Пренос на средствата	
1	Сопствени средства од претходната година (ЗСОБ-1 за 1970 година, ред. бр. 53)	
2	Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСОБ-1 за 1970 година ред. бр. 55)	
3	Вкупно (ред. бр. 1 плус 2)	
	Од тоа:	
4	Салдо на жиро-сметката (ЗСОБ-1 за 1970 година, ред. бр. 48)	
5	Состојба на кредитите од Фондот (ЗСОБ-1 за 1970 година, ред. бр. 49)	
6	Состојба на орочените средства (ЗСОБ-1 за 1970 година), ред. бр. 50	
7	Состојба на издвоените средства за исплата за инвестиции и гарантни износи (ЗСОБ-1 за 1970 година, ред. бр. 51)	
8	Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3)	

1	2	3
2. Уплати на приходите во тековната година		
9	Средства од придонесот за образование и од данокот на промет (член 2 ст. 1 и 2 од Општиот закон за финансиските средства за образование и воспитување)	
10	Дополнителни средства од буџетот на општествено-политичките заедници	
11	Средства од стопанските организации	
12	Средства од други работни организации	
13	Средства од самопридонесот на граѓаните	
14	Други средства од граѓаните	
15	Наплатен надоместок за школување од подрачјето на други заедници на образованието	
16	Дополнителни средства од републичките заедници на образованието	
17	Средства од кредитите	
18	Средства од каматите по кредити, по орочени и други средства	
19	Други приходи	
20	Вкупно приходите (ред. бр. 9 до 19)	

3. Ослободени средства

- 21. Наплатени отплати по дадените кредити
- 22. Вратени орочени средства
- 23. Вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи
- 24. Вкупно ослободените средства (ред. бр. 21 до 23)
- 25. Вкупно (ред. бр. 4 плус 20 плус 24)
- Од тоа:
- 26. Резерва на заедницата на образованието

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА**1. Непосредни расходи**

- 27. Финансирање на научно-истражувачката работа во областа на образованието и воспитувањето
- 28. Стипендии за школување
- 29. Пренос на средствата за редовните расходи на установите за образование и воспитување
- 30. Пренос на средствата на работните организации за непосредно финансирање на образованието и кадрите
- 31. Непосредни исплати за инвестиции
- 32. Пренос на средствата за инвестиции на установите за образование и воспитување и за учество по кредитите
- 33. Трошоци за стручната служба на заедницата на образованието
- 34. Ануитети по кредитите што не влегуваат во билансот на средствата на фондот
- 35. Други расходи
- 36. Вкупно (ред. бр. 27 до 35)

2. Употребени средства

- 37. Кредити за проширување на материјалната основа на образованието и воспитувањето
- 38. Кредити за школување
- 39. Отплати по примените кредити
- 40. Издвоени средства за сметка на орочените депозити
- 41. Издвоени средства за исплата на инвестиции
- 42. Издвоени средства 10% од гарантниот износ
- 43. Издвоени средства за енергетиката
- 44. Издвоени депозити при вложувања на нови нестопански и непроизводни инвестиции
- 45. Издвоено за резерва на посебна партија според републички прописи
- 46. Издвоено на посебна сметка во посебната резерва според прописите во текушната година
- 47. Вкупно употребени средства (ред. бр. 37 до 46)
- 48. Вкупно непосредните расходи и употребените средства (ред. бр. 36 плус 47)
- 49. Непотрошени средства (ред. бр. 25 минус 48) (Салдо на жиро-сметката на 31 декември 1971 година)

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ

- 50. Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 49)
- 51. Состојба на дадените кредити (ред. бр. 5 плус 37 плус 38 минус 21)
- 52. Состојба на орочените средства (ред. бр. 6 плус 40 минус 22)
- 53. Состојба на издвоените средства и исплати за инвестиции и гарантни износи (ред. бр. 7 плус 41 до 43 минус 23)

1	2	3
---	---	---

- 54 Состојба на издвоените депозити при вложувања во нови несто-
пански и непроизводни инвестиции
55 Вкупни средства на 31 декември (ред. бр. 50 до 53)
56 Собствени средства (ред. бр. 53 минус 58)
Во тоа:
57 Слободни средства на заедницата на образованието
58 Туѓи средства (ред. бр. 2 плус 17 минус 39)

IV. СОСТОЈБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВАТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

- 59 Состојба на почетокот на годината
60 Издвоено за резервата
61 Користење во текот на годината
62 Состојба на крајот на годината (ред. бр. 59 плус 60 минус 61)

V. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИТЕ

- 63 Пренесени средства од претходната година
64 Издатоци за материјали и услуги
65 Лични доходи (нето)
66 Придонеси од личните доходи и според личните доходи
67 Исплати за инвестиции
68 Друго
69 Непотрошени средства (ред. бр. 33 минус 63 минус 64 до 68)

(место и датум)

(печат и потпис на овластените лица)

Образец ЗСОБ-2

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА _____

ПРЕГЛЕД

НА ПОТРОШОКОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ ПО ВИДОВИТЕ УСТАНОВИ

(назив на заедницата)

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1971 ГОДИНА

Реден бр. с	Вид на установи за образование и воспитување	В к у п н о	Средства за редовна дејност	Непосредни исплати за инвестиции	Пренос на средствата за инвестиции	Кредит за инвестиции	Б р о ј ¹⁾		
							Училишта	Наставници	Ученици слушатели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основни училишта								
2	Училишта за ученици во стопанството								
3	Училишта за квалификувани работници								
4	Технички и други стручни училишта за стопанство и јавни служби								
5	Училишта за образование на наставниот кадар								
6	Уметнички школи								
7	Гимназии								
8	Специјални училишта								
9	Посебни училишта за возрасни								

¹⁾ Показателите во колоните 3, 9 и 10 се однесуваат на средства
искажани во колоната 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Училишта за дополнително образование								
11	Виши школи								
12	Училишен центар								
13	Универзитети, факултети и уметнички академии								
14	Предучилишни установи								
15	Домови за ученици								
16	Домови за студенти								
17	Работнички и народни универзитети								
18	Други установи за образование и воспитување								
19	Вкупно (ред. бр. 1 до 18)								

(место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА _____

Образец ЗСФДД-1

Б И Л А Н С

НА ФОНДОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1971 ГОДИНА

Реден број	О П И С	ИЗНОС
1	2	3
I. БИЛАНС		
A. АКТИВА		
1	Парични средства на жиро-сметката	
2	Парични средства на резервата	
3	Благајна и други парични средства	
4	Обврзници и благајнички записи	
5	Друга актива	
6	Непокриена загуба	
7	Вкупно актива (ред. бр. 1 до 6)	
Б. ПАСИВА		
8	Краткорочни кредити кај банката	
9	Други извори на кредитите	
10	Кредити за покривање на вишокот на расходите од поранешните години	
11	Дел од резервата кој се користи за обртни средства	
12	Резерва на фондот	
13	Друга пасива	
14	Нераспореден вишок на приходите	
15	Вкупно пасивата (ред. бр. 8 до 14)	
II. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ФОНДОТ		
1. Приходи		
16	Од придонесот од активни осигуреници	
17	Од придонесот за пензионери	
18	Приходи по основ на надоместоци на штета	
19	Други придонеси и приходи	
20	Вкупно приходите (ред. бр. 16 до 19)	
2. Расходи		
21	Додаток на деца на активни осигуреници	
22	Додаток на деца на пензионери	

1	2	3
23	Додаток на деца на кадровци	
24	Додаток на деца на лица привремено вон од работен однос	
25	Додаток на деца на други корисници	
26	Надоместок за вршење работи во врска со додаток на деца	
27	Трошоци на самоуправувањето	
28	Отплати на кредитите за покривање на вишокот на расходите од претходната година	
29	Издвојувања за резервата	
30	Издвоено на посебна сметка во посебна резерва според прописите во текушната година	
31	Други расходи	
32	Вкупно расходите (ред. бр. 21 до 31)	
33	Вишок на приходите — расходите во тековната година (ред. бр. 20 минус 32 и 34 до 36 односно 32 минус 20)	
3. Распоред на вишокот на приходите		
34	Распоредено за резервата на фондот	
35	Распоредено за општинските фондови на непосредна детска заштита	
36	Распоредено за републичкиот фонд на непосредната детска заштита	

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСФДЗ-1

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА _____

Б И Л А Н С

НА ФОНДОТ ЗА НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА НА 31 ДЕКЕМВРИ
1971 ГОДИНА

Реден број	О П И С	ИЗНОС
1	2	3
I. СРЕДСТВА		
1. Пренесени средства		
1	Сопствени средства од претходната година (ЗСФДЗ-1 за 1970 година ред. бр. 45)	
2	Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСФДЗ-1 за 1970 година ред. бр. 46)	
3	Вкупно (ред. бр. 1 плус 2) Од тоа:	
4	Салдо на жиро-сметката (ЗСФДЗ-1 за 1970 година ред. бр. 40)	
5	Состојба на кредитите дадени од фондот (ЗСФДЗ-1 за 1970 година ред. бр. 41)	
6	Состојба на орочените средства (ЗСФДЗ-1 за 1970 година ред. бр. 42)	
7	Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ЗСФДЗ-1 за 1970 година, ред. бр. 43)	
8	Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3)	
2. Уплати на приходите во тековната година		
9	Средства од придонесот за непосредна детска заштита	
10	Средства од приходите на општествено-политичките заедници	
11	Средства од работните организации	
12	Средства од други организации	
13	Средства од граѓаните	
14	Средства од републичкиот фонд за додаток на деца	
15	Средства од примените кредити	
16	Средства од каматите по кредити, по орочени и други средства	
17	Други приходи	
18	Вкупно (ред. бр. 9 до 17)	
3. Ослободени средства		
19	Наплатени отплати по дадените кредити	
20	Вратени орочени средства	
21	Вратени издвоени средства за исплати за инвестиции и гарантни износи	
22	Вкупно ослободени средства (ред. бр. 19 до 21)	
23	Средства за употреба во тековната година (ред. бр. 4 плус 18 плус 22)	

1	2	3
П. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА		
1. Непосредни расходи		
24	Учество во трошоците за услуги на децата	
25	Пренос на средствата за редовните расходи на установите	
26	Непосредни исплати за инвестиции	
27	Пренос на уставните средства за инвестиции	
28	Трошоци на стручната служба	
29	Отплати во приемните кредити	
30	Други расходи	
31	Вкупно (ред. бр. 24 до 30)	
2. Употребени средства		
32	Кредити дадени за инвестиции	
33	Други кредити	
34	Издвоени средства на сметката на издвоените депозити	
35	Издвоени средства на уплати за инвестиции	
36	Издвоени средства 10% од гарантниот износ	
37	Издвоени депозити при вложувањата во нови нестопански и непроизводни инвестиции	
38	Издвоени средства за енергетиката	
39	Издвоено на посебна сметка во посебната резерва според прописите во текуштата година	
40	Вкупно употребени средства (ред. бр. 32 до 39)	
41	Вкупно непосредните расходи и употребените средства (ред. бр. 31 до 40)	
Ш. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ		
42	Состојба на средствата на жиро сметката (ред. бр. 23 минус 39)	
43	Состојба на дадените кредити (ред. бр. 5 плус 33 минус 19)	
44	Состојба на орочените средства (ред. бр. 6 плус 43 минус 20)	
45	Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ред. бр. 7 плус 35 плус 36 плус 37 минус 21)	
46	Состојба на издвоените депозити при вложувања во нови нестопански и непроизводни инвестиции	
47	Вкупни средства на 31 декември 1971 година (ред. бр. 42)	
48	Сопствени средства на фондот (ред. бр. 45 минус 47)	
49	Состојба на примените кредити — туѓи средства (ред. бр. 2 плус 15 минус 29)	

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСФДЗ-2

ПРЕГЛЕД

НА ПОТРОШОКОТ НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ ЗА НЕПОСРЕДНА
ДЕТСКА ЗАШТИТА НА ФОРМИТЕ НА ЗАШТИТАТА

(назив на Фондот)

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1971 ГОДИНА

Реден број	Фонд на непосредна детска заштита	В к у п н о	Учество во тро- шоците на уста- новите за услуги на децата	Средства за редовната дејност	Непосредни исплати за инвестиции	Пренос на сред- ствата за инвестиции
1	2	3	4	5	6	7
1	Јасли					
2	Обденишта					
3	Градинки					
4	Предучилишни установи за дефектни деца					
5	Продолжен престој во училиште					
6	Продолжен престој во училиште за дефектни деца					
7	Училишни кујни					

1	2	3	4	5	6	7
8	Кујни за друштвена исхрана на децата					
9	Одмаралишта и летува- лишта за деца и младаина					
10	Домови за деца без родители					
11	Специјални социјални установи					
12	Специјални училишта и интернати					
13	Домови за ученици					
14	Прифатилишта за деца и младаина					
15	Пионерски центри, домови и клубови					
16	Други форми					
17	Вкупно (ред. бр. 1 до 16)					

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСФОРЗ-1

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА _____

Б И Л А Н С

(назив на фондот на општествено-политичката заедница)

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1971 ГОДИНА

Реден број	О П И С	И з н о с	
		Според финанси- скиот план	остварен
1	2	3	4

I. СРЕДСТВА

1. Пренесени средства

- 1 Сопствени средства пренесени од претходната година (ЗСФОРЗ-1 за 1970 година (ред. бр. 53))
- 2 Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСФОРЗ-1 за 1970 година, ред. бр. 54)
- 3 Вкупно (ред. бр. 1 плус 2)
- Од тоа:
- 4 Салдо на жиро сметката (ЗСФОРЗ-1 за 1970 година, ред. бр. 48)
- 5 Состојба на кредитите дадени од Фондот (ЗСФОРЗ-1 за 1970 година, ред. бр. 49)
- 6 Состојба на орочените средства (ЗСФОРЗ-1 за 1970 година, ред. бр. 50)
- 7 Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ЗСФОРЗ-1 за 1970 година, ред. бр. 51)
- 8 Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3)

2. Остварени средства во тековната година

- а) Приходи во тековната година
- 9 Средства примени од буџетот на општествено-политичката заедница што го основала Фондот
- 10 Средства примени од други фондови на општествено-политичката заедница што го основала фондот
- 11 Средства примени од буџетите на фондовите на други општествено-политички заедници
- 12 Средства примени од работни организации
- 13 Средства примени од други организации и општествени правни лица
- 14 Средства примени од граѓански правни лица и граѓани
- 15 Средства од примени кредити
- 16 Средства од наплатени камати по кредити, по орочени и други средства

1	2	3	4
17	Други приходи		
18	Вкупно приходите во тековната година (ред. бр. 9 до 17)		
	б) Ослободени средства во тековната година		
19	Од наплатени отплати по кредити дадени на Фондот		
20	Од вратени орочени средства		
21	Од вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи		
22	Вкупно ослободените средства во тековната година (ред. бр. 19 до 21)		
23	Вкупно остварените средства во тековната година (ред. бр. 18 плус 22)		
24	Вкупно средствата за употреба во тековната година (ред. бр. 4 плус 23)		
II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА			
1. Непосредни расходи			
25	Функционални расходи што имаат карактер на материјални расходи непосредно од фондот		
26	Функционални расходи што имаат карактер на лични примања непосредно од Фондот		
27	Пренос на средства на други корисници за функционални расходи (без обврска на враќање)		
28	Инвестициони расходи непосредно од фондот		
29	Пренос на средства на други корисници за инвестициони расходи (без обврска за враќање)		
30	Отплати по примени кредити		
31	Ануитети по кредити што не влегуваат во билансот на средствата на фондот		
32	Лични расходи на администрацијата на Фондот		
33	Материјални расходи на администрацијата на фондот		
34	Други расходи непосредно од Фондот		
35	Вкупно непосредните расходи (ред. бр. 25 до 34)		
2. Употребени средства			
36	Кредити дадени од фондот за функционални расходи		
37	Кредити дадени од фондот за инвестициони расходи		
38	Издвоени средства на сметка на орочените депозити		
39	Издвоени средства за исплата на инвестиции		
40	Издвоени средства 10% на име гарантни износи		
41	Издвоени депозити при вложувања во нови нестопански и непроизводни инвестиции		
42	Издвоени средства за енергетика		
43	Издвоено на посебна сметка во посебна резерва по прописи во текушната година		
44	Вкупно употребени средства (ред. бр. 36 до 42)		
45	Вкупно непосредни расходи и употребени средства (ред. бр. 35 плус 43)		
46	Салдо на жиро сметка на 31 декември 1971 година (ред. бр. 24 минус ред. бр. 44)		
47	Втасани побарувања		
48	Втасани обврски		
49	Вкупно расположиви средства на 31 декември 1971 година (ред. бр. 45 плус 46) минус реден број 47)		
III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ			
50	Состојба на средствата на жиро-сметката (реден број 46)		
51	Состојба на кредитите дадени од Фондот (ред. бр. 5 плус 36 плус 37 минус 19)		
52	Состојба на орочените средства (ред. број 6 плус 38 плус ред. бр. 20)		
53	Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ред. бр. 7 плус 39 плус 40 плус 42 минус ред. бр. 21)		
54	Состојба на издвоените депозити при вложувањата во нови нестопански и непроизводни инвестиции		
55	Вкупни средства на фондот (ред. бр. 50 до 53) Од тоа:		
56	Сопствени средства на фондот (ред. бр. 55 минус ред. бр. 57)		
57	Состојба на примените кредити — туѓи средства (ред. бр. 2 плус 15 минус ред. бр. 30)		

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Образец ЗСИС-1

ОПШТИНА _____

Б И Л А Н С

НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО НА 31 ДЕКЕМВРИ 1971 ГОДИНА

(Назив на општествено-политичката заедница)

Реден број	О П И С	ИЗНОС
I. СРЕДСТВА		
1. Пренесени средства		
1	Средства пренесени од претходната година	
	Од тоа:	
2	Пренесено на банките во кредитниот фонд на име влог (ЗСИС-1 за 1971 година) ред. бр. 33)	
3	Дадени кредити (ЗСИС-1 за 1970 година) ред. бр. 31)	
4	Орочени средства (ЗСИС-1 за 1970 година ред. бр. 32)	
5	Салдо на жиро сметката (ЗСИС-1 за 1970 година, ред. бр. 30)	
6	Вкупно (ред. бр. 2 до 5 = ред. бр. 1)	
2. Уплата на приходите во тековната година		
7	Камата на фондовите во стопанството	
8	Средства од распределбата на општествените придонеси	
9	Камата по дадени кредити	
10	Приходи по основ на влоговите во кредитните фондови	
11	Други приходи	
12	Вкупно приходите (ред. бр. 7 до 11)	
3. Ослободени средства		
13	Наплатени отплати по дадени кредити	
14	Вратени орочени средства	
15	Вкупно ослободените средства (ред. бр. 13 плус 14)	
16	Вкупни средства (ред. бр. 6 плус 12 плус 15)	
II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА		
1. Непосредни расходи		
17	Пренос на средствата на банките на име влог во кредитниот фонд	
18	Пренос на средствата на банките за финансирање на инвестиции без обврска на враќање	
19	Пренос на средствата во Фондот на Федерацијата за развој на стопански недоволно развиените републики и краишта	
20	Пренос на Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи	
21	Платена камата на средства на општествено-политичката заедница за инвестиции во стопанството	
22	Покривање на разликата на банката (член 28 од Законот за банките и кредитните работи)	
23	Други непосредни расходи	
24	Вкупно расходите (ред. бр. 17 до 23)	
2. Употреба на средствата		
25	Дадени кредити на банките во текот на годината	
26	Пренос на средствата на банката како депозит со отказан рок	
27	Вкупно (ред. бр. 25 плус 26)	
28	Вкупно употребените средства (ред. бр. 24 плус 27)	
29	Непотрошени средства (ред. бр. 5 плус 12 плус 15 минус ред. бр. 28) = салдото на жиро сметката на 31 декември 1971 година	
III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ		
30	Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 29)	
31	Состојба на дадените кредити (ред. бр. 3 плус 25 минус ред. бр. 13)	
32	Состојба на орочените средства (ред. бр. 4 плус 26 минус ред. бр. 14)	
33	Состојба на дадените влогови во кредитниот фонд на банката (ред. бр. 2 плус 17)	
34	Вкупни средства на 31 декември 1971 година (ред. бр. 30 до 33)	

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСЗР-1

БИЛАНС НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ
РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Назив на фондот

на ден 31 декември 1971 год.

(во динари без пари)

Реден број	О П И С	И С Н О С
1	2	3
I. СРЕДСТВА		
1. Пренесени средства		
01	Сопствени средства пренесени од претходната год. (ЗСЗР-1 за 1970 г. ред. бр. 56)	
02	Средства на вложувачите пренесени од претходната год. (ЗСЗР-1 за 1970 год. ред. бр. 12)	
03	Средства од примените кредити и позајмици пренесени од претход. год. (ЗСЗР-1 за 1970 год. ред. бр. 57)	
04	Се (ред. бр. 01 до 03—05 до 09) од тоа:	
05	Салдо на жиро-сметка (ЗСЗР-1 за 1970 год. ред. бр. 50)	
06	Состојба на кредитите дадени од средствата на фондот (ЗСЗР-1 за 1970 год. ред. бр. 51)	
07	Состојба на орочените средства (ЗСЗР-1 за 1970 година ред. бр. 52)	
08	Состојба на издвоените средства (ЗСЗР-1 за 1970 год. бр. 53)	
09	Состојба на 50% од депонираните дополнителни средства (ЗСЗР-1 за 1970 година ред. бр. 54)	
2. Остварени средства во тековната година		
а) Приходи во тековната година		
10	Уплати од работните организации кои не им се враќаат	
11	Средства примени од буџетите, средствата за заеднички резерви и фондовите на општествено-политичките заедници	
12	Средства на вложувачите кои се враќаат на уплатувачите по истекот на определениот период	
13	Средства од примените кредити и позајмици	
14	Средства од примените камати на дадените кредити и од 50% депонираните дополнителни средства	
15	Други приходи	
16	Се приходи (ред. бр. 10 до 15)	
б) Ослободени средства		
17	Од отплата на 50% депонираните дополнителни средства	
18	Од отплата за дадените кредити	
19	Од вратените орочени средства	
20	Од вратените издвоени средства на исплатите за инвестиции и гарантните износи	
21	Се ослободени средства (ред. бр. 17 до 20)	
22	Се остварени средства во тековната година (ред. бр. 16 плус 21)	
23	Се средства за употреба во тековната година (ред. бр. 5 плус 22)	
II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА		
1. Непосредни расходи		
24	За санации на стопанските организации	
25	За исплата на минимални лични доходи	
26	За исплата на трошоците за преквалификација на работниците	
27	Отплати на примените кредити	
28	Други непосредни расходи	
29	Се непосредни расходи (ред. бр. 24 до 28)	

1	2	3
2. Употребено средства		
30	Кредити и позајмици за покрите на деловните загуби на стопанските организации	
31	Кредити и позајмици за покрите на минималните лични доходи	
32	Инвестициони кредити за санација на стопански организации	
33	Неинвестициони кредити за санација и унапредување на дејностите на стопанските организации	
34	Кредити за трошоците за преквалификација на работниците	
35	Кредити од заедничките резерви на стопанските организации на други општествено-политички заедници	
36	Издвоени средства на сметка на орочените депозити	
37	Издвоени средства за исплатите за инвестиции	
38	Издвоени средства 10% на име гарантни износи	
39	Издвоени средства за енергетика	
40	Издвоено во посебни резерви за исплата на минимални лични доходи	
41	Сè употребени средства (ред. бр. 30 до 40)	
42	Сè непосредни расходи и употребени средства (ред. бр. 29 плус 41)	
43	Салдо на жиро-сметката на ден 31 декември 1971 година (ред. бр. 23 минус ред. бр. 33)	
44	Достасани побарувања	
45	Достасани обврски	
46	Сè расположливи средства на ден 31 декември 1971 година (ред. бр. 43 плус 44 минус 45)	
III. СРЕДСТВА НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ		
47	Состојба на средствата на жиро-сметката на ден 31 декември 1971 година (ред. бр. 43)	
48	Состојба на кредитите дадени од фондот (ред. бр. 6 плус 30 до 35 минус 18)	
49	Состојба на орочените средства (ред. бр. 7 плус 36 минус 19)	
50	Состојба на издвоените средства на посебната резерва за исплата на минимални лични доходи	
51	Состојба на издвоените средства (ред. бр. 8 плус 37 плус 38 плус 39 минус 20)	
52	Состојба на 50% депонираните средства (ред. бр. 9 минус ред. бр. 17)	
53	Вкупно средства (47 до 52) Од тоа:	
54	Сопствени средства на фондот (ред. бр. 53 минус ред. бр. 55)	
55	Сè туѓи средства (ред. бр. 56 плус 57)	
56	Средства на вложувачите (ред. бр. 2 плус 12)	
57	Примени кредити и позајмици (ред. бр. 3 плус 13 минус ред. бр. 27)	

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСЗ-1

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА _____
 ЗАВОД ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ _____ МЕСТО _____

ПРЕСМЕТКА

НА ОСТВАРЕНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ ЗА 1971 ГОДИНА

Реден број	Е Л Е М Е Н Т И	С о с т о ј б а н а	
		31 декември 1970 година	31 декември 1971 година
1	2	3	4

I. ОСТВАРЕН ПРИДОНЕС

- 1 Придонес за запослување од општествениот сектор
- 2 Придонес за запослување од приватниот сектор
- 3 Придонес за запослување од работниците запослени во странство
- 4 Вкупно (1 до 3)

1	3	3	4
П. РАСПОРЕД НА ПРИДОНЕСОТ			
а) За заеднички работи на запослувањето на:			
5	Републичката заедница за работите на запослувањето		
6	Покраинската заедница за работите на запослувањето		
б) Општинската заедница за работите на запослувањето			
7	За работа на заводот		
8	За материјално обезбедување		
9	За подготвување на работните луѓе заради запослување		
10	Провизија и други трошоци на платниот промет		
11	Вкупно (5 до 10) = 4		

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСЗ-2

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА _____

ЗАВОД ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ _____ МЕСТО _____

П Р И Х О Д И И Р А С Х О Д И
НА СРЕДСТВАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА 1971 ГОД.

Реден број	Е Л Е М Е Н Т И	С о с т о ј б а н а	
		31 декември 1970 година	31 декември 1971 година
1	2	3	3
А. ТЕКОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
И. ПРИХОДИ			
1	Непотрошени средства за материјално обезбедување пренесени од претходната година		
2	Дел на придонесот за запослување распореден за материјално обезбедување		
3	Дотации од средствата за заедничките работи на запослувањето за материјално обезбедување		
4	Дотации од општествено-политичките заедници за материјално обезбедување		
5	Други приходи		
6	Вкупни средства (1 до 5)		
П. РАСХОДИ			
7	Паричен надоместок		
8	Придонес за непосредна детска заштита и за додатокот на деца		
9	Здравствено осигурување		
10	Надоместок за трошоците за превоз и селидба		
11	Други расходи		
12	Вкупно расходите (7 до 11)		
13	Непотрошени средства (6 минус 12)		
14	ВКУПНО (12 плус 13) = 6		
Ш. ЗАГУБА (ВИШОК НА РАСХОДИТЕ)			
15	Вишок на расходите над приходите (12 минус 6)		
16	Покривање на вишокот на расходите од средствата на резервата за материјално обезбедување		
17	Покривање на вишокот на расходите од другите извори		
18	НЕПОКРИЕН ВИШОК (15 минус 16 плус 17)		
Б. ПРИКАЗ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ			
И. ПРИХОДИ			
19	Пренос на непотрошените средства од претходната година		
20	Од распоредот на средствата за материјално обезбедување по завршената сметка за тековната година		
21	ВКУПНО (19 плус 20)		

1	2	3	4
П. РАСХОДИ			
22	Покривање на вишокот на расходите во трошоците на материјалното обезбедување за тековната година (= 16)		
23	Други расходи		
24	ВКУПНО РАСХОДИТЕ (22 плус 23)		
25	Непотрошени средства на резервата за материјално обезбедување (21 минус 24)		
26	ВКУПНО (24 плус 25) = 21		
ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЛИ			
27	На 31 декември 1971 година, поради недостиг на средства, паричниот надоместок не е исплатен за _____ лица динари _____		

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСЗ-3

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА _____
 ЗАВОД ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ _____ МЕСТО _____

**ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА СРЕДСТВАТА
 ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ЗАРАДИ ЗАПОСЛУВАЊЕ
 ЗА 1971 ГОДИНА**

Реден број

Е Л Е М Е Н Т И

31 декември
1970 година

С о с т о ј б а н а

31 декември
1971 година

I. ПРИХОДИ

- 1 Непотрошени средства за подготвување на работните луѓе заради запослување пренесени од претходната година
- 2 Дел од придонесот за запослување распореден за подготвување на работните луѓе заради запослување во тековната година
- 3 Дотации од средствата за заеднички работи за запослувањето за подготвување на работните луѓе заради запослување
- 4 Дотации од општествено-политичките заедници за подготвување на работните луѓе заради запослување
- 5 Враќање на порано дадените позајмици (непосредно на работните организации или преку банката)
- 6 Од дејности на подготвување на работните луѓе заради запослување
- 7 Од дејности на подготвување на работните луѓе заради запослување во странство
- 8 Наплатено од посетители на курс
- 9 Кредити за стручно оспособување
- 10 Други приходи
- 11 Вкупни приходи (1 до 10)

II. РАСХОДИ

- 12 Стручно оспособување и преквалификација
- 13 Парична помош за време на стручното оспособување
- 14 Професионална ориентација
- 15 Подигање или купување на згради за сместување на центар за стручно оспособување, прифатилиште и сл.
- 16 Набавка на опрема за работа на професионална ориентација и стручно оспособување, како и за прифатилишта и сместување
- 17 Прифаќање и сместување на работните луѓе што бараат запослување
- 18 Специјалистички преглед на работните луѓе што бараат запослување
- 19 Вложувања заради создавање можност за запослување:
- 20 Непосредно преку позајмици на работните организации
- 21 Позајмици на работните организации преку деловната банка
- 22 Позајмици на работните организации без враќање
- 23 Други расходи
- 24 Вкупно расходите (12 до 22)
- 25 Непотрошени средства за подготвување на работните луѓе заради запослување (11 минус 23)
- 26 ВКУПНО (23 плус 24) = 11

III. ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЛИ

- 26 Побарување на орочени средства кај банката од страна на заводот на 31 декември
- 27 Побарување на позајмени средства непосредно дадени на работните организации — на 31 декември
- 28 ВКУПНО (26 плус 27)

(Место и датум)

(Печат и потпис на овластеното лице)

(Место и датум)

(Печат и потпис на овластеното лице)

Образец ЗСЗ-4

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА _____
РЕПУБЛИЧКИ (ПОКРАИНСКИ) ЗАВОД ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ _____
МЕСТО _____

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА СРЕДСТВАТА
ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО ЗА 1971 ГОДИНА

Реден број

Е Л Е М Е Н Т И		С о с т о ј б а н а	
		31 декември 1970 година	31 декември 1971 година
I. ПРИХОДИ			
1	Пренос на непотрошените средства за заеднички работи на запослувањето од претходната година		
2	Дел на придонесот за запослување издвоен за заеднички работи на запослувањето		
3	Дотации од општествено-политичките заедници		
4	Други приходи		
5	ВКУПНО (1 до 4)		
II. РАСХОДИ			
Доделено на заедниците за работи на запослувањето:			
6	На општинските заедници		
7	На покраинските заедници		
8	За финансирање на активности од заеднички интерес за запослувањето		
9	За заседание на собрание на републичка (покраинска) заедница за работи на запослувањето		
10	Издвоено за работа на републичкиот (покраинскиот) завод за запослување		
11	Издвоено за работа на Сојузното биро за работи на запослувањето		
12	Други расходи		
13	Вкупно расходите (6 до 12)		
14	Непотрошени средства (5 минус 13)		
15	Вкупно (13 плус 14) = 5		

(Место и датум)

(Печат и потпис на овластеното лице)

— под ред. бр. 30 — средства за непосредна детска заштита пренесени на републичките и општинските фондови во текот на годината, ако таков пренос во текот на 1971 година е вршен.

При пополнувањето на образецот ЗСФДЗ-1, под ред. број 20 се искажува и преносот на средствата на име учество за добивање кредити.

При пополнувањето на образецот ЗСФДЗ-2, задолжително е да се искаже сложувањето на износите, и тоа на:

— износот на колоната 4 со износот под ред. бр. 24 на образецот ЗСФДЗ-1;

— износот во колоната 5 со износот под ред. бр. 25 на образецот ЗСФДЗ-1;

— износот во колоната 6 со износот под ред. бр. 26 на образецот ЗСФДЗ-1;

— износот на колоната 7 со износот под ред. бр. 27 на образецот ЗСФДЗ-1.

При пополнувањето на образецот ЗСЗ-1, се искажуваат:

— под редните броеви 1 до 3 — податоците за наплатениот придонес за запослување, уплатен до 31 декември 1971 година на посебна сметка кај Службата за општествено книговодство;

— под редните броеви 5 до 9 — податоците за распоредот на придонесот за запослување, при што збирот на распоредените износи и за износите под ред. бр. 10 — провизија и други трошоци на платниот промет, треба да се сложува со вкупниот износ на наплатениот придонес, без оглед на тоа дали одделните распоредени износи на тој придонес се и уплатени на соодветна сметка кај Службата на општественото книговодство до 31 декември 1971 година.

При поднесувањето на образецот ЗСЗ-2, се искажуваат:

— под ред. број 2 — распоредените износи на придонесот за запослување (ред. бр. 8 на образецот ЗСЗ-1) без оглед дали така распоредениот износ е и пренесен на соодветна посебна сметка кај Службата на општественото книговодство;

— под редните броеви 7 до 11 — расходите за плаќање до 31 декември 1971 година искажани во книговодството на Заводот за запослување, без оглед дали фактички се и исплатени;

— под ред. бр. 22 — само оној дел на средствата на резервата за материјално обезбедување кој по завршната сметка е употребен за покривање вишокот на расходите во трошоците на материјалното обезбедување во смисла на членот 51 од Основниот закон за организација и финансирањето на запослувањето, без оглед на тоа дали тој износ од сметката на резервата е и пренесен на редовната сметка на средствата за материјално обезбедување кај Службата на општественото книговодство;

— под ред. бр. 27 — податоците за втасаниот за исплата, а — поради недостиг на средства — неисплатен паричен надоместок со тоа што тој износ не е опфатен во расходите под ред. број 7.

При пополнувањето на образецот ЗСЗ-3, делот на приходите кој произлегува од распоредениот придонес за запослување се внесува во височината утврдена со распоредот (ред. бр. 9 на образецот ЗСЗ-1) без оглед на тоа дали така распоредениот износ е и пренесен на посебната сметка на овие средства кај Службата на општественото книговодство.

Во образецот ЗСЗ-4 под ред. бр. 2 се внесува делот на придонесот за запослување кој во пресметката од образецот ЗСЗ-1 се распоредува за заедничките работи на запослувањето (збирно за територијата на републиката — покраината), без оглед на тоа дали така распоредениот износ е и уплатен на соодветната сметка кај Службата на општественото книговодство до 31 декември 1971 година.

Член 15

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-606/1

11 април 1972 година

Скопје

Републички секретар за финансии,
Андон Макрадули, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за изменување на Законот за воведување на републички данок на промет на стоки на мало, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 11/72, се поткраднала грешка поради што се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО

1. По членот 2 треба да се додаде „член 3“ кој гласи:

„Членот 3 се брише“.

2. Место „член 3“ треба да стои „член 4“, а место „член 4“ треба да стои „член 5“.

Бр. 03-1179/1

21 април 1972 година

Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија

По извршеното срамнување е утврдено дека во текстот на Правилникот за вршење на технички преглед на моторните и приклучните возила, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 8/72, се поткраднале грешки поради што се дава

ИСПРАВКА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА МОТОРНИТЕ И ПРИКЛУЧНИТЕ ВОЗИЛА

1. Во член 34, став 1, алинеја 16, ред 1 место зборот „голем“ да стои „течен“.

2. Во член 34, став 2 ред 3 место зборот „со“ да стои „на“.

3. Во записникот за технички преглед во делот „податоци на возилото“ ред 9 место зборот „седиште“ да стои „седиштата“.

Од Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, 01 број 41/2, 3 април 1972 година, Скопје.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

53.

Врз основа на член 52 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ бр. 21/71) и одредбите од Статутот на Заедницата за здравствено осигурување Т. Велес, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците Т. Велес, на својата седница одржана на 14. IV. 1972 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината, условите за стекнување и начинот на остварувањето правото на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош во случај на смрт на осигурено лице на Заедницата на здравственото осигурување на работниците Титов Велес.

Член 2

Надоместокот на име погребни трошоци се утврдува во износ:

1) од 600,00 н. дин. во случај на смрт на осигурено лице постаро од 1 година на животот;

2) од 350,00 н. дин. во случај на смрт на осигурено лице помладо од 1 година на животот.

Член 3

Во случај кога осигуреното лице умре во странство за време на привремениот престој во странство, надоместокот од претходниот член се зголемува за 50%.

Член 4

Надоместокот на погребните трошоци се исплатува на лицата кои го извршиле закопот на осигуреното лице на основа на изводот од матичната книга на умрените, и здравствената легитимација на умреното осигурено лице.

Во случај кога осигуреното лице умре во странство, покрај доказите од претходниот став, поднесува и потврда од дипломатското претставништво во странство дека закопот е извршен во странство.

Член 5

На членовите на семејството на умрениот осигуреник им припаѓа посмртна помош во износ од 1.200 нови динари, под условите предвидени во Статутот.

Член 6

Барањето за исплата на надоместокот на погребни трошоци стасува на денот на смртта на осигуреното лице.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1-IV-1972 година.

Бр. 140

14 април 1972 година

Титов Велес

Собрание на Заедницата на здравственото осигурување на работниците

Претседател,

Ашиков Лубен, с. р.

54.

Врз основа на чл. 51 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Сл. весник на СРМ“ бр. 21/71) и одредбите од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците Т. Велес, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците Т. Велес, на својата седница одржана на ден 14-IV-1972 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ НА ОСИГУРЕНИКОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ Т. ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината, условите за стекнување и начинот на остварувањето правото за спрема на новородено дете кое припаѓа на осигуреникот на Заедницата на здравствено осигурување на работниците Титов Велес, а за кое е правото за спрема утврдено со Статутот на Заедницата.

Член 2

Висината на помошта за спрема на новородено дете се утврдува во паушален износ од 100,00 динари, за секое дете.

Помош за спрема за новородено дете се исплатува под условите предвидени во Статутот на Заедницата.

Член 3

Помош за спрема за новородено дете се исплатува кај службата на Заедницата со поднесок:

- оценка од лекарот — гинеколог дека пораѓајот ќе уследи во рок од еден месец од денот на оценката во случај на исплата пред пораѓајот;
- извод од матичната книга на родени, за исплата по пораѓај;
- доказ за усвоено дете и доказ дека за тоа дете помош не е исплатена.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1-IV-1972 година.

Бр. 140

14 април 1972 година

Титов Велес

Собрание на Заедницата на здравственото осигурување на работниците Т. Велес

Претседател,

Ашиков Лубен, с. р.

55.

Врз основа на член 49 и 50 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и одредбите од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците Титов Велес, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците Т. Велес, на својата седница одржана на ден 14. IV. 1972 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се одредува начинот на употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и висината на надоместокот за трошоците за исхрана и сместување за време на патување со престој во друго место, што припаѓа на осигурените

лица на товар на средствата на Заедницата, а во случаите кога користат здравствена заштита на начин пропишан со Статутот на Заедницата и Правилникот за начинот на остварувањето на здравствената заштита.

1. Надоместок на превозните трошоци

Член 2

Надоместокот за трошоците за превоз припаѓа на осигурените лица за случаевите предвидени во Статутот на Заедницата во висина на тарифата за редовни средства на јавниот сообраќај.

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа на осигурените лица кога поради хитноста на случајот, или здравствената состојба по налог на лекар, или здравствена организација, превозот е извршен и со други превозни средства.

Кога превозот, во случај од претходниот став, е извршен без претходен налог на лекар или здравствена организација, оправданоста на превозот на превозните средства накнадно ја цени лекарската комисија.

Член 3

Надоместокот на трошоците за превоз се одредува по правило според најкратката релација и тоа по основната тарифа од редовните превозни средства на јавниот сообраќај.

Под основна тарифа на јавниот сообраќај се подразбира:

— во случај на патување со железница на релација до 150 километри во еден правец II разред од патничкиот воз, но подолги релации од 150 км. II разред на брзиот воз,

— кога превозот се врши со автобус осигурените лица имаат право на полна цена на чинењето на превозот,

— во речниот и поморскиот сообраќај, припаѓа цена на чинењето од II разред.

Кога на иста релација постои железнички, бродски или автобуски сообраќај, осигуреното лице има право на надоместок на превозните трошоци по најниска тарифа.

Ако превозот е извршен во смисла на чл. 2 ст. 2 од оваа одлука, надоместокот на трошоците за превоз припаѓа на осигуреното лице во полн износ.

Член 4

Ако осигуреното лице, по посебни прописи, има право на бесплатно возење, при користењето на превозни средства на јавниот сообраќај, не му припаѓа надоместок на трошоците за превоз.

Одредбата од претходниот став не се однесува на случаевите кога осигуреното лице има право на повластица само во одреден број на патувања во текот на годината (железници, бродови и сл.).

Член 5

На осигуреното лице кое користи здравствена заштита вон од одредбите на Правилникот за начинот на користење на здравствена заштита не припаѓа надоместок на патни трошоци.

Член 6

Налог, односно упат за патување во друго место поради специјалистички преглед важи, по правило, само за едно патување. Во колку лекарот специјалист, на кое е осигуреното лице упатено на прв специјалистички преглед, најде дека е потребно исплатување и лекување и кај други специјалисти, првобитниот упат важи за сите останати прегледи.

Кога е осигуреното лице од претходниот став упатено, односно на основа упатот преземено на амбулантно специјалистичко лекување или испитување, издадениот налог важи за сето време сè додека ќе заврши испитувањето, односно лекувањето.

2. Висина на надоместокот на име трошоци за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место

Член 7

Надоместок на име трошоци за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место на осигуреното лице припаѓа и тоа:

1. на подрачјето на општината во износ од 20,00 н. дн.,
2. на подрачјето на Заедницата а вон подрачјето на општина во износ од 30,00 н. дн.,
3. вон подрачјето на Заедницата во износ од 50,00 н. дн.,
4. вон подрачјето на СРМ во износ од 80,00 н. дн.

За осигурени лица — деца до навршени 7 години на животот, надоместокот изнесува 50% од надоместокот од претходниот став.

Надоместокот на име трошоци за исхрана и сместување му припаѓа на осигуреното лице во полн износ, ако патувањето и престојот во друго место траело повеќе од 12 и помалку од 24 часа, односно половина од износот, ако патувањето траело повеќе од 8 а помалку од 12 часа.

Ако осигуреното лице не користело наќевање износот на надоместокот се смалува за 30%.

Член 8

Барањето за надоместок на трошоците за превоз и барањето за надоместок на име исхрана и сместување се врши првиот нареден ден по завршеното лекување, односно завршеното патување.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. IV. 1972 година.

Собрание на Заседницата на здравственото осигурување на работниците Титов Велес.

Бр. 140
13 април 1972 година
Титов Велес

Претседател,
Љупчо Ашиков, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

На тужениот Стојнев Методија, од село Горни Подлог, Кочани, сега на работа во Германија, по предметот за развод на брак, П. бр. 99/71 година, му се поставува привремен застапник.

За привремен застапник се поставува Љубе Николов, приправник на Окружниот суд во Штип.

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во постапката сè додека тужениот или некој како полномошник не се појави пред судот.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 99/71 од 21. III. 1972 година. (38)

Захова родена Георгиева Нада од Струмица, ул. „Народен фронт“ бр. 38, поднесе до овој суд тужба, за развод на брак, против тужениот Захов Митко од Струмица, сега во неизвесност.

Како адресата и местожителството на тужениот не се познати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави на овој суд или да одреди свој застапник. Во противно судот по службена должност го определува за застапник Љубе Николов, приправник во Окружниот суд во Штип, и делото ќе се суди во отсуство на тужениот.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 419/71. (39)

На тужената Спасова Г. Вера од Св. Николе, со непозната адреса, по предметот за развод на брак, П. бр. 539/70 година, ѝ се поставува привремен застапник.

За привремен застапник се поставува Љубе Николов, приправник во Окружниот суд во Штип.

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во постапката сè додека тужениот или некој друг како полномошник не се појави пред судот.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 539/70 од 27. III. 1972 год. (40)

На тужениот Драгутин Били од село Прњаровец, Сисак, сега со непозната адреса, по предметот за развод на брак П. бр. 169/71 година, му се поставува привремен застапник.

За привремен застапник се поставува Љубе Николов, приправник во Окружниот суд во Штип.

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во постапката сè додека тужениот или некој друг, како полномошник, не се појави пред судот.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 169/71 од 27. III. 1972 година. (41)

Врз основа на член 77, став 2, точка 4 од Законот за парнична постапка, Окружниот суд во Штип, објавува дека на тужениот Ибо Ахмед од Радовиш, сега на работа, односно со непозната адреса, во предметот за развод на брак П. бр. 80/71 година, му се поставува привремен застапник.

За привремен застапник се поставува Љубе Николов, приправник во Окружниот суд во Штип.

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во постапката сè додека тужениот или некој друг, како полномошник, не се појави пред судот.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 80/71 од 27. III. 1972 година. (42)

Мицев Коле од Штип, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Мицевска Калина од Штип, сега во неизвесност.

Бидејќи адресата и местожителството на тужената не се познати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во противно, судот по службена должност ѝ го одредува за застапник Љупчо Николов, приправник при Окружниот суд во Штип и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 126/72. (45)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

Општинскиот суд Скопје I — Скопје, ги известува сите заинтересирани физички и правни лица за спорот кој е заведен при овој суд, по тужбата на жителите Битовска Нада и Битовски Зоран од Скопје, против Битовски Трпе, со непознато место на живеење, кој во судот се води под П. бр. 558/72. За привремен застапник на тужениот Битовски Трпе е поставен адвокатот од Скопје Драган Парнациев, кој ќе ги застапува интересите на тужениот во постапката, сè додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека органот на старателството не го извести судот дека поставил старател.

Од Општинскиот суд во Скопје I, П. бр. 558/72.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд водат спор Гуровиќ Предраг и Гуровиќ Мирјана од Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 38, застапувани од законскиот застапник Гуровиќ Даринка од Тетово, против Гуровиќ Милутинов Богољуб од Тетово, сега со непознато место на живеење. Се повикува тужениот Богољуб во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да му се јави на судот или да достави адреса. Во противно по истекот на овој рок ќе му биде поставен старател до окончувањето на спорот, кој се однесува за законска издршка.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 310/71.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД

До Општинскиот суд во Охрид е поднесена тужба од Рахми Шахо и др. од Охрид, ул. „Шар Планина“ бр. 12 — а против Целил Шахо од Охрид, сега во СР Германија со непозната адреса, за поништување на договор за доживотна издршка.

Се поканува тужениот Целил Шахо во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во судот или да ја соопшти својата точна адреса. Во противно ќе му се определи привремен старател кој ќе го застапува до окончувањето на овој спор.

Од Општинскиот суд во Охрид. П. бр. 298/72. (44)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 1174, страна 897, книга V е запишано следното: Досегашната фирма на Електро-водоинсталатерската услужна занаетчиска задруга „Идадија“ — Скопје се менува и ќе гласи: Работна организација — електро-водоинсталатерска услужна занаетчиска задруга „Електромонт“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 571/70 од 7. IX. 1971 година. (1679)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 1402, страна 495, книга VI е запишано следното: На досегашните потписници на Деловното здружение за унапредување на економски односи со странство и други подрачја во земјата „Инкоунион“ од Скопје, Забазновски Атанас и Соколовски Љупчо, согласно со одлуката бр. 1085 од 29. IX. 1971 година на управниот одбор им престанува правото за потпишување, поради разрешување од должност.

Во иднина, согласно со горенаведената одлука, покрај досегашниот потписник Кирјас Никола, в.д. директор, Деловното здружение ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето и Фидановски Менде.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1025 од 30. XII. 1971 година. (56)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25 II. 1971 година, рег. бр. 29/68, книга I е запишано следното: Се менува адресата на Продавницата во Битола, на ул. „Александар Турунцев“, бр. 12, на Трговското претпријатие „Стококооп“ — Скопје и се преселува на ул. „Александар Турунцев“ бр. 38.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 117/71. (698)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. VI. 1971 година, рег. бр. 1/65, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Трговското претпријатие „Разнопромет“ — Битола, уште со: трговија со житарици; трговија со зеленчук; трговија со индустриски растенија (маслодајни и сурова сточна храна).

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од 29. VI. 1970 година, на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Разнопромет“ — Битола и решението бр. 04-5038/1 од 1. III. 1971 година, на Пазарната инспекција на Собранието на општината — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 283/71. (1263)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. VI. 1971 година, рег. бр. 12/59, книга III е запишано следното: Се проширува дејноста на Продав-

ницата број 1 „Чинар“, на „Жито Македонија“ — Охрид, уште со промет на разни видови чоколада, бонбони, наполитанки, месни конзервирани производи и безалкохолни пијалоци.

Раководител на продавницата е Стојановска Добраца.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-198 од 28. XII. 1970 година, на работничкиот совет на „Жито Македонија“ — Филијала во Охрид и решението бр. 06-1207, од 1. VI. 1971 година, на Отсекот за санитарна и комунална инспекција, на Собранието на општината — Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 291/71. (1266)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8 VI. 1971 година, рег. бр. 12/59, книга III е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 2, во Охрид, на „Жито Македонија“ — Филијала во Охрид, уште со: промет со разни видови чоколада, месни конзервирани производи, разни наполитанки и безалкохолни пијалоци во тетрапак опаковка.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-198/2 од 28. XII. 1970 година, од работничкиот совет на работната организација „Жито Македонија“ — Филијала — Охрид, и решението бр. 06-1208 од 27. V. 1971 година, на Отсекот за Санитарна и комунална инспекција на Собранието на општината Охрид.

Раководител на продавницата е Матјанов Климе.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 292/71. (1267)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 688, страна 705, книга VI е запишано следното: Кон Самостојната организација, на здружен труд, без својство на правно лице — Погон живинарска фарма — село Белимбегово, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје — Организација во состав на Здружениот земјоделско-прехранбен комбинат „Македонија“ — здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје, се присоединува Живинарската фарма — Охрид, согласно со одлуката бр. 02-744 од 6. IV. 1971 година, на централниот работнички совет на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, одлуката бр. 0201-1120 од 2. IV. 1971 година, на работничкиот совет на Погонот живинарска фарма село Белимбегово и одлуката бр. 2 од 25. XI. 1970 година, на работничкиот совет на Живинарската фарма — Охрид, донесена по пат на референдум.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 415 од 30. VI. 1971 година. (1338)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 434, страна 269, книга III е запишано следното: Кон Земјоделскиот комбинат „Анска Река“ — Валандово, се присоединува „Атом“ — Претпријатие за услуги во земјоделството, поправки, автотранспорт, снабдување со резервни делови и гориво — Валандово, согласно со одлуката бр. 02-730 од 7. IV. 1971 година, на работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Анска Река“ — Валандово, донесена по пат на референдум и одлуката бр. 02-344 од 17. IV. 1971 година, на работничкиот совет на „Атом“ — претпријатие за услуги во земјоделството, поправки, автотранспорт, снабдување со разни делови и гориво — Валандово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 467 од 21. VII. 1971 година. (1367)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 397, страна 259 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните „Атом“ — претпријатие за услуги во земјоделството, поправки, автотранспорт, снабдување со резервни делови и гориво — Валандово, согласно со одлуката бр. 02-344 од 17. IV. 1971 година, на работничкиот совет на „Атом“ — Валандово, донесена по пат на референдум и одлуката бр. 02-730 од 7. IV. 1971 година, на работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Анска Река“ — Валандово, бидејќи се присоединува кон Земјоделскиот комбинат „Анска Река“ — Валандово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 468 од 21. VII. 1971 година. (1368)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 376, страна 433, книга II е запишано под фирма: Дрвно-производно претпријатие „Марко Шаврик“ — Загреб — Продавница во Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на намештај во гарнитур и на парче од сопствено и туѓо производство, музички инструменти, радиоапарати и прибор, ТВ приемници, грамофони, магнетофони, апарати и стројеви за домаќинството, теписи, декоративни ткаенини, уметнички слики, графика и керамика.

Раководител на продавницата е Иванчан Жељко, согласно со решението на директорот на општиот сектор од 13. VII. 1971 година.

Продавницата е основана од Дрвно-производното претпријатие „Марко Шаврик“ — Загреб, со одлуката на работничкиот совет од 24. VI. 1971 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 845 од 23. VIII. 1971 година. (1596)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 490, страна 123, книга IV е запишано следното: Работната единица за станбено-комунално стопанисување во состав на Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 089 од 30. XII. 1971 година на советот на претпријатието се организира во Основна организација на здружен труд (ООЗТ) во состав на Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје.

Називот на оваа ООЗТ ќе биде: Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје — Основна организација на здружен труд за станбено стопанисување со својство на правно лице — Скопје. Предмет на работењето на организацијата е стопанисување со станбени згради, згради за сместување на самци и деловни простории на Рудниците и железарницата „Скопје“ — Скопје под кое се подразбира:

— стопанисување, користење и одржување на станбените згради, зградите за сместување на самци и деловните простории;

— предлагање мерки за унапредување на оваа дејност;

— определување висината на станарината на станбените згради и наемнината за деловните простории, а во согласност со позитивните прописи;

— вршење инвеститорски услуги во оваа област како и градење и купување на станбени згради, згради за сместување на самци, деловни простории за потребите на рудниците и железарницата.

Основната организација е основана од работничкиот совет на Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје, согласно со горечитираната одлука.

Основната организација ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Јаневски Блаже, директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 34 од 22. II. 1972 година. (406)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 216, страна 1603, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на „Водовод“ — претпријатие за градски водовод и комунални услуги — Гостивар, Симјаноски Димитрија — секретар, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

Потписници на споменатото претпријатие се следните лица: Ангелкоски Драган — директор и Гокоски Иван, раководител на финансискиот сектор, сметано од 30. VI. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 733 од 27. VII. 1971 година. (1372)

Свидетелство за незавршен I клас, издадено од Учителската школа „Професор Мијалковиќ“ — Куманово на име Загорка Тренковска, ул. „Митко Цветаноски“ бр. 49, Прилеп, се огласува за неважно. (809)

Свидетелство за завршен I клас гимназија, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Сунчица Јовановска, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 40а, Куманово, се огласува за неважно. (1251)

КОНКУРСИ

Молеро-фарбарското претпријатие „Уметност“ — Скопје

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место: директор на претпријатието

Покрај општите услови што се предвидени со Основниот закон за претпријатијата кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат висока стручна подготовка и 5 години работно искуство на раководно работно место;

— виша стручна подготовка и 10 години работно искуство на раководно работно место.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребната документација се примаат секој ден во Секретаријатот на претпријатието што се наоѓа на ул. Наум Наумовски-Борче бр. 52, Скопје.

Од Конкурсната комисија

Врз основа на член 251 и 253 од статутот на Трговскиот училиштен центар — Скопје, Конкурсна комисија при Трговскиот училиштен центар — Скопје распишува

КОНКУРС

за именување на директор (преименување)

Кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат следните услови:

1. да имаат завршено високо или више образование;

2. да имаат работно искуство над 15 години;

3. да имаат раководно работно искуство во ваков вид на центри, најмалку 10 години;

4. во својата работа да покажуваат видни резултати;

5. да се истакнуваат со својата организационо-педагошка и општествено-политичка работа.

Молбите со биографија и податоци за стручната подготовка и работното искуство да се достават до Конкурсна комисија на Трговскиот училиштен центар — Скопје, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Конкурсот.

Од Конкурсна комисија при Трговскиот училиштен центар — Скопје

СОДРЖИНА

	Страна		
113. Одлука за минималната откупна цена на кравјо и овчо млеко — — — — —	321	132. Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Институтот за фолклор во Скопје — — — — —	327
114. Одлука за определување премија за кравјо и овчо млеко во 1972 година — — — — —	321	133. Решение за именување заменик директор на Републичкиот завод за унапредување на школството — — — — —	327
115. Решение за именување на претседатели и членови на одборите на Извршниот совет — — — — —	322	134. Решение за именување на претседател и членови на Советот за прашањата за извршувањето на кривичните санкции при Републичкиот секретаријат за правосудство — — — — —	327
116. Решение за именување на претседатели и членови на постојаните комисији на Извршниот совет — — — — —	323	135. Решение за именување советник на републичкиот секретар за труд — — — — —	328
117. Решение за именување на претседатели и членови на стручните совети на Извршниот совет — — — — —	323	136. Решение за именување советник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика — — — — —	328
118. Решение за именување членови на Конкурската комисија за именување директор на Центарот за слух, говор и глас во Скопје — — — — —	324	137. Решение за именување советник на републичкиот секретар за народна одбрана — — — — —	328
✓ 119. Решение за именување помошник на републичкиот секретар за труд — — — — —	324	138. Решение за именување помошник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање — — — — —	328
✓ 120. Решение за именување помошник на републичкиот секретар за труд — — — — —	324	139. Решение за именување помошник на републичкиот секретар за култура — — — — —	328
✓ 121. Решение за именување членови на Конкурската комисија за именување директор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид во Скопје — — — — —	324	140. Решение за именување помошник на републичкиот секретар за индустрија и трговија — — — — —	328
122. Решение за именување членови на Конкурската комисија за именување директор на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух во Битола — — — — —	324	141. Решение за повторно именување помошник на републичкиот секретар за индустрија и трговија — — — — —	329
123. Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје — — — — —	325	142. Решение за повторно именување помошник на републичкиот секретар за индустрија и трговија — — — — —	329
124. Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Правниот факултет во Скопје — — — — —	325	143. Правилник за начинот на составувањето на Завршната сметка на фондовите и на средствата за инвестиции во стопанството на Социјалистички Република Македонија за 1971 година — — — — —	329
125. Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Медицинскиот факултет во Скопје — — — — —	325	Исправка на Законот за изменување на Законот за воведување на републички данок на промет на стоки на мало — — — — —	347
126. Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Филозофскиот факултет во Скопје — — — — —	325	Исправка на Правилникот за вршење на технички преглед на моторните и приклучните возила — — — — —	347
127. Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје — — — — —	326		
128. Решение за утврдување престанок на функцијата член и именување член на Советот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје — — — — —	326	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
129. Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје — — — — —	326	53. Одлука за висината на надоместокот на погребните трошоци и посмртна помош на осигурените лица на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес — — — — —	347
130. Решение за утврдување престанок на функцијата член и именување член на Советот на Високата музичка школа во Скопје — — — — —	326	54. Одлука за висината на помошта за спрема на новородено дете на осигуреникот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес — — — — —	348
131. Решение за утврдување престанок на функцијата член и именување член на Советот на Вишата економска школа во Прилеп — — — — —	327	55. Одлука за надоместок за патни трошоци на осигурените лица на Заедницата за здравственото осигурување на работниците — Титов Велес — — — — —	348